

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 46 Год. LXVI

Среда, 7 април 2010

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
860. Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон...	3	865. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	6
861. Уредба за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште.....	3	866. Одлука за изменување на Одлуката за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општините Зајас, Липково, Желино, Конче, Карбинци, Могила, Новаци, Јегуновце, Чашка и Градот Скопје.....	7
862. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Лозово.....	6	867. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Црна Гора.....	7
863. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2010 година.....	6	868. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во СР Германија.....	7
864. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2009 година и Годишниот извештај за работењето во 2009 година на ЈП Службен весник на Република Македонија.....	6		

	Стр.		Стр.
869. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Киев, Украина.....	8	880. Исправка на Одлуката за давање во закуп дел од недвижна ствар со непосредна спогодба на Амбасадата на Народна Република Кина во Република Македонија – Скопје.....	13
870. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во логистичка вежбовна активност во Република Турција.....	8	881. Исправка на Лиценцата за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	13
871. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Италија.....	8	882. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	13
872. Одлука за Деветта емисија на обврзници за денационализација.....	9	883. Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции.....	16
873. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за електронски комуникации.....	9	884. Правилник за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа.....	62
874. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за финансии-Биро за јавни набавки.....	9	885. Правилник за критериумите коишто треба да се исполнат за добивање на еколошка ознака за бои и лакови кои се користат во затворен простор.....	68
875. Решение за изменување на Решението за именување на претседател, членови и заменици членови на Националното координативно тело за спроведување на Акциониот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија 2009-2012 година.....	9	886. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	74
876. Решение за изменување на Решението за именување на раководител, заменик-раководител, секретар и членови на Координативното тело за интелектуална сопственост.....	10	887. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на суб-чуварот на имот.....	74
877. Програма за сузбивање и искоренување на бруцелоза кај овците и козите.....	10	888. Одлука од Советот за радиодифузија на Република Македонија.....	74
878. Методологија за дополнување на Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот.....	13	889. Одлука за именување Генерален секретар на Комисијата за верификација на фактите.....	76
879. Исправка на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Факултетот за ветеринарна медицина.....	13	890. Објава за движење на цените на мало во Република Македонија за месец март 2010 година.....	76
		Огласен дел	1-100

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**860.**

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08 и 38/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН****Член 1**

Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09 и 38/2010), во членот 380 став (2) по зборот „стока“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1664/1
30 март 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

861.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/05, 13/07, 165/08 и 146/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ШТО СЕ ПРИВАТИЗИРА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ****Член 1**

Во Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/07, 26/08 и 115/09), Прегледот за висината на надоместот за приватизација на градежното земјиште, се заменува со нов Преглед кој е составен дел на оваа уредба.

Член 2

На постапките за приватизација на градежното земјиште започнати пред денот на влегување во сила на оваа уредба, ќе се применува висината на надоместот определена со Прегледот кој е составен дел на оваа уредба.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1977/1
30 март 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

Реони	Општини	ЗОНА Седиште на општина						ЗОНА Населени места во општините								
		Подзони						Подзони								
		А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е			
		Индивидуално домување	Колективно домување	Комерцијални и деловни објекти	Стопански и производни објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти	Индивидуално домување	Колективно домување	Комерцијални и деловни објекти	Стопански и производни објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти	
Реон V	1	Арачиново														
	2	Босилово														
	3	Брвеница														
	4	Василево														
	5	Вевчани														
	6	Пробиштип														
	7	Врапчиште														
	8	Градско														
	9	Дебарца														
	10	Дојран														
	11	Липково														
	12	Другово														
	13	Желино														
	14	Завјас														
	15	Зелениково	61,00	61,00	238,00	210,00	61,00	61,00	61,00	61,00	190,40	168,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	16	Зрновци														
	17	Илинден														
	18	Јегуновце														
	19	Боговиње														
	20	Карбинци														
	21	Конче														
	22	Кривопалани														
	23	Липково														
	24	Лозово														
	25	Маврово и Ростуша														
	26	Могила														
	27	Новаци														
	28	Ново Село														
	29	Осломеј														
	30	Петровец														
	31	Пласница														
	32	Ранковце														
	33	Росоман														
	34	Сопиште														
	35	Старо Нагоричане														
	36	Студенчани														
	37	Теарце														
	38	Центар Жупа														
	39	Чашка														
	40	Чешиново-Облешево														
	41	Чучер-Сандево														

Резон V

862.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ЛОЗОВО****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Лозово бр.51-1044/1 од 23.02.2010 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/10).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1044/2
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

863.

Согласно член 18 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2010 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, под бр.02-135/9.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1326/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

864.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-те претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2009 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2009 ГОДИНА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за 2009 година и Годишниот извештај за работењето во 2009 година на ЈП Службен весник на Република Македонија, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 25.02.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1522/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

865.

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈЗУ Здравствен дом Неготино – Градска аптека Неготино му престанува користењето на недвижна ствар и тоа дел од зграда 1 на приземје со површина од 205 м2, лоциран на КП. бр.4979 КО Неготино на ул. „Маршал Тито“ бр.128 – Неготино, евидентиран во имотен лист бр.4979, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба Неготино, без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу ЈЗУ Здравствен дом Неготино и Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба Неготино, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1632/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

866.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНИТЕ ЗАЈАС, ЛИПКОВО, ЖЕЛИНО, КОНЧЕ, КАРБИНЦИ, МОГИЛА, НОВАЦИ, ЈЕГУНОВЦЕ, ЧАШКА И ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1

Во Одлуката за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општините Зајас, Липково, Желино, Конче, Карбинци, Могила, Новаци, Јегуновце, Чашка и Градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/09), во член 1 во став 1 во алинејата 10, бројот „VF7YEDMMC11591408“ се заменува со бројот „VF7YEDMFC11591408“ и бројот „DMM/10A2060928120“ се заменува со бројот „A206 0928120 111 666 84“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1750/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

867.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО ЦРНА ГОРА

1. За учество во ПЗМ вежбовна активност „MEDCUER“ (во натамошниот текст: вежбовна активност), која ќе се одржи во Подгорица, Црна Гора, во период од 8 до 22 септември 2010 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 10 (десет) припадници на постојаниот состав на Армијата.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, преку Амбасадата во Република Македонија, а финансиските трошоци за дневници на учесниците во вежбовната активност се на товар на Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1797/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

868.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО СР ГЕРМАНИЈА

1. За учество во вежбовната активност „COMBINED ENDEAVOUR“ (во натамошниот текст: вежбовна активност), која ќе се одржи во Графенвор, Сојузна Република Германија, во периодот од 3 до 16 септември 2010 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 18 (осумнаесет) припадници на постојаниот состав на Армијата.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, преку Амбасадата во Република Македонија, а финансиските трошоци за дневници на учесниците во вежбовната активност се на товар на Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1798/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

869.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО КИЕВ, УКРАИНА**

1. За учество во ПЗМ вежбовна активност „RAPID TRIDENT“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Киев, Украина во период од 4 до 19 септември 2010 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 10 (десет) припадници на постојаниот состав на Армијата.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, преку Амбасадата во Република Македонија, а финансиските трошоци за дневници на учесниците во вежбовната активност се на товар на Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1799/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

870.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ЛОГИСТИЧКА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА**

1. За учество во НАТО во логистичка вежбовна активност „Steadfast Move“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Измир, Република Турција, во период од 20 до 28 мај 2010 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 4 (четири) припадници на постојаниот состав на Армијата – офицери.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1800/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

871.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03. 2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА**

1. За учество во НАТО вежбовна активност „Steadfast Juno 10“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Неапол, Република Италија, во периодот од 3 до 16 декември 2010 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 4 (четири) припадници на постојаниот состав на Армијата – офицери.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1801/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

872.

Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/02, 89/08 и 161/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година донесе

О Д Л У К А ЗА ДЕВЕТТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

1. Република Македонија врши Деветта емисија на обврзници за денационализација.

2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 30.000.000,00 ЕВРА.

3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа одлука, опфатени се сите правосилни решенија за денационализација заклучно со 31.12.2009 година во кои како надомест се даваат обврзници.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1833/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

873.

Врз основа на член 20, став 1 и член 27а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД- ВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТ- РОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Член 1

Со оваа одлука на Агенцијата за електронски комуникации се дава недвижна ствар – земјиште во вкупна површина од 387 м2, лоциран на Катастарска парцела бр. 13829/6, Катастарска општина Центар 1, евидентирано во Имотен лист бр. 55643, сопственост на Република Македонија на трајно користење, без надоместок.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1914/1
30 март 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

874.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ-БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движната ствар книга - учебник во тираж од еден примерок и тоа:

ФИДИК книга составена од 28 брошури - Договори и Спогодби од областа на градежните работи и консултантските услуги

- Автори: консултант-инженери од Меѓународна Федерација на консултант-инженери

- Издавач: Меѓународна Федерација на консултант-инженери

- Страници: 3058 стр.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Министерството за финансии - Бирото за јавни набавки, без надомест.

Член 3

Министерот за транспорт и врски, склучува договор со министерот за финансии со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-1932/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

875.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКЦИОНИОТ ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА И ПЕДОФИЛИЈА 2009-2012 ГОДИНА

1. Во Решението за именување на претседател, членови и заменици членови на Националното координативно тело за спроведување на Акциониот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија 2009-2012 година бр. 19-2309/2 од 2.06.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/09), во точка 1 став 1, зборовите: „Душко Миновски“ се заменуваат со зборовите: „Марјанчо Тодоровски“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1676/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

876.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ, ЗАМЕНИК-РАКОВОДИТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

1. Во Решението за именување на раководител, заменик – раководител, секретар и членови на Координативното тело за интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/07, 116/07, 32/08, 3/09 и 32/09), во точката 1, потточка в) алинеја 1 се менува и гласи:

„- Виктор Дерменчиев, вршител на должност директор на Државниот пазарен инспекторат при Министерството за економија.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1776/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

877.

Врз основа на член 57 став 2 од Закон за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗА КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ

Член 1

Предмет и цели на Програмата за сузбивање и искоренување на Бруцелоза кај овците и козите

Целта на оваа програма е заштита на здравјето на животните и луѓето преку намалување на бројот на заболени одгледувалишта и бројот на заболени овци и кози и обезбедување основни предуслови за непречена трговија со живи животни и производи од животинско потекло и извоз за период од 2010-2015 година.

Член 2

Мерки за контрола и сузбивање на Бруцелозата кај овците и козите

(1) Мерките за контрола и сузбивање на Бруцелозата кај овци и кози се применуваат во сите одгледувалишта за овци и кози (во натамошниот текст: одгледувалишта) на територијата на Република Македонија.

(2) Во зависност од присутноста на Бруцелозата кај овците и козите како и ризикот за проширување на болест се спроведуваат заштитни мерки во одредени епизоотолошки целини определени од страна на директорот на Управата за ветеринарство согласно член 55 став (5) од Закон за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07).

(3) Во епизоотолошките целини во кои присутноста на болеста на ниво на стадо е од 0-2% и/или каде ризикот за проширување на болеста во одгледувалиштата е низок, на годишно ниво ќе се спроведува тестирање на сите животни постари од 6 месеци со дијагностичките тестови утврдени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на оваа програма.

(4) Во епизоотолошките целини во кои присутноста на болеста на ниво на стадо е од 2-10% и/или каде ризикот за проширување на болеста во одгледувалиштата е низок, на годишно ниво ќе се спроведуваат следните мерки:

1. Вакцинација на животните наменети за одгледување со старост од три до шест месеци со Rev 1 вакцина аплицирана конјуктивно. Вакцинацијата треба да се изврши што е можно порано во временската рамка дадена во оваа точка. Животни постари од шест месеци не се вакцинираат.

2. Вакцинираните животни се обележуваат со ушни маркици кои се означени со знак за вакцинација и годината на вакцинација.

3. Прометот со вакцинирани животни не се врши четири недели по вакцинацијата.

4. Вакцинираните животни не се колат три месеци по вакцинацијата. Доколку се колат животните треба да се заколат одвоено од другите животни и задолжително се прегледуваат пред колењето. При колењето на ваквите животни треба да се преземат сите неопходни мерки на претпазливост за да се избегне контаминацијата на другите трупови, линијата на колење и вработените. Вимето, генителниот тракт и крвта се прогласуваат за негодни за човечка исхрана и треба нештетно да се отстранат.

5. Сите невакцинирани животни и животни кои биле вакцинирани до најмногу шест месечна возраст кои се постари од 18 месеци, се испитуваат серолошки со дијагностичките тестови утврдени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на оваа програма. Јагнињата и јарињата со старост помала од три месеци ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите од точка 1 од овој став.

6. Вакцинацијата на овци и кози кои не се опфатени со точка 1 од овој став не се врши.

(5) Во епизоотолошките целини во кои присутноста на болеста на ниво на стадо е поголема од 10% и/или каде ризикот за проширување на болеста во одгледувалиштата е висок, ќе се спроведува следново:

1. Масовна вакцинација на сите овци и кози постапи од три месеци со Rev 1 вакцина аплицирана конјуктивно. Вакцинацијата на возрасните животни треба да се врши во период после јагнењето до пред припустот или во последните две недели од гравидитетот.

2. Вакцинирањето на животните кои не ги исполнуваат условите пропишани во точка 1 од овој став не смее да се врши. Вакцинираните животни се обележуваат со ушни маркици кои се означени со знак за вакцинација и годината на вакцинација.

3. Ново внесените животни кои не се вакцинирани треба да се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите од овој став.

4. Прометот на вакцинирани животни четири недели по вакцинацијата несмее да се врши. Вакцинираните животни не треба да се колат три месеци по вакцинацијата. Доколку се колат животните треба да се заколат одвоено од другите животни и задолжително се прегледуваат пред колењето. При колењето на ваквите животни треба да се превземат сите неопходни мерки на претпазливост за да се избегне контаминацијата на другите трупови, линијата на колење и вработените. Вимето, генителниот тракт и крвта се прогласуваат за негодни за човечка исхрана и треба нештетно да се отстранат. Доколку при пост-морталниот преглед се откриени лезии кои укажуваат на акутна инфекција, трупот се прогласува за негоден за човечка исхрана.

5. Јагнињата и јарињата со старост помала од три месеци ќе се вакцинираат кога ќе наполнат 3 месечна возраст; и

6. Во наредните години после спроведената масовна вакцинација во одгледувалиштето ќе се врши вакцинација на животните наменети за одгледување со старост од три до шест месеци со Rev 1 вакцина аплицирана коњуктивно.

(6) Подетални упатства за спроведувањето на одредбите од оваа програма се даваат од страна на Управата за ветеринарство.

(7) Проценка на ефикасноста во спроведувањето на оваа програма се дава на Управата за ветеринарство најмалку еднаш годишно.

(8) Дијагностичките тестови за потврдување на Бруцелоза кај овци и кози се дадени во Прилог бр. 1 од оваа програма.

Член 3

Мерки кои се применуваат во одгледувалиштата при поставувањето на сомнеж на присуство на болеста

(1) Секоја овца или коза која покажува знаци за можно присуство на Бруцелоза кај овци и кози или за кое постои потврдена епидемиолошка врска со потврден извор на инфекција а за кое немало официјално испитување кое го потврдува или отфрла присуството на болеста се прогласува како сомнителен случај.

(2) Сомнителниот случај треба да биде пријавен на ветеринарниот инспектор од страна на лицето од кое потекнува ова сомневање.

(3) Ветеринарниот инспектор веднаш превзема службена истрага со цел потврдување или отфрлање на присуството на болеста во сите одгледувалишта во кои има сомнителни животни на Бруцелоза кај овците и козите.

(4) До добивање на резултатите од службената истрага во одгледувалиштето се превземаат следните мерки:

1. Одгледувалиштето се става под службен надзор.

2. Внесување и изнесување на животни од одгледувалиштето не смее да се врши, освен доколку се испраќаат директно на колење.

3. Сомнителните животни се изолираат во самото одгледувалиште и

4. Млекото од сомнителните животни може да служи само за исхрана на животните од истото одгледувалиште по соодветното термичко третирање и не може да се користи за човечка исхрана.

Член 4

Потврден случај на Бруцелоза кај овци и кози

(1) Како позитивни ќе се сметаат животни чиј срум тестиран со тестот на врзување на реакција на врзување на комплементот (РВК) содржи 20 или повеќе ИЕ во 1 мл (милилитар), животното кое ќе даде позитивен резултат согласно критериумите на користениот ЕЛИСА тест (Enzyme Immunosorbent Assay) односно животното каде ќе се докаже присуство на предизвикувачот на болеста.

(2) Доколку во одгледувалиштето со (РВК) реакција на врзување на комплементот се добиени позитивни резултати кај повеќе од 20% од животните во одгледувалиштето, од страна на комисија формирана од директорот на Управата за ветеринарство се врши проценка на епидемиолошката состојба.

Член 5

Мерки кои се применуваат на одгледувалишта со позитивни животни

По официјалното потврдување на Бруцелозата кај овци и кози во заболеното одгледувалиште се применуваат следните мерки:

1. Одгледувалиштето се става под службен надзор.

2. Внесување и изнесување на сите приемчиви животни во и од одгледувалиштето несмее да се врши.

3. Овците и козите кај кои Бруцелозата официјално е потврдена како и сите животни кои согласно оваа програма може да се прогласат за заболени се изолираат, а позитивните животни видливо се означуваат.

4. Животните кај кои Бруцелозата кај овците и козите е официјално потврдена како и сите животни кои согласно оваа програма може да се прогласат за заболени се колат под службен надзор во што е можно пократок временски рок, најдоцна за 30 дена од денот на кој сопственикот на животното или одговорното лице е известно за присуството на болеста и обврската за задолжително колење согласно програмата.

5. По исклучок од точка 2 од овој член, приемчивите животни кои дале негативен резултат на дијагностичките тестови може да се испратат директно на колење по претходно одобрување од ветеринарниот инспектор.

6. Млекото од позитивните животни треба нештетно да се одстрани или може да служи за исхрана на животните од истото одгледувалиште по соодветното термичко третирање. Млекото од позитивните животни не се користи за човечка исхрана. Млекото од животните кои дале негативен резултат и млекото од вакцинирани животни согласно оваа програма може да се користи за човечка исхрана согласно одредбите од ветеринарното законодавство.

7. Нештетно одстранување на абортирани фетуси, мртво родени јагниња и јариња и плаценти.

8. Секојдневно собирање на губрето и постелката и нивно закопување или дезинфицирање. Губрето и постелката не се изнесуваат најмалку три недели од нивното собирање.

9. Сеното, постилката и сите други предмети кои биле во контакт со позитивните животни, фетуси или плацента се закопуваат со претходно натопување со дезинфициенс.

10. Објектите и просторот во кој престојувале животните треба темелно да се исчистат и потоа да се дезинфицираат со дезинфициенс кој е регистриран за употреба во Република Македонија. Концентрацијата на дезинфициенсот треба да биде соодветна за површните кои се дезинфицираат.

11. Предметите кои биле во контакт со заболените животни темелно се чистат и дезинфицираат. Доколку тоа не е возможно, истите се уништуваат.

12. Во случај на целосна депопулизација на одгледувалиштето, повторното населување може да се изврши по поминати четири недели по извршената дезинфекција.

13. Спроведување на епидемиолошко испитување со цел одредување на изворот, времето и начинот на инфекцијата и претходното и понатамошното ширење на инфекцијата и

14. Повторно тестирање на животните најмалку 15 а најдоцна 30 дена по изнесувањето на заболените животни и извршената дезинфекција. Доколку животните дадат негативен резултат, истите се испитуваат уште два пати со негативен резултат, така што првото испитување треба да биде еден месец по последниот негативен резултат, а второто три месеци подоцна.

Член 6

Внесување на животни во одгледувалишта негативни на Бруцелоза кај овци и кози

(1) Во одгледувалиште каде за време на редовното годишното тестирање сите животни дале негативен резултат може да се внесат овци и кози само доколку:

1. Животните доаѓаат од одгледувалишта со ист здравствен статус; и

2. Животните се индивидуално обележани; и

3. Потекнуваат од одгледувалишта каде сите животни приемчиви на Бруцелоза (*B.melitensis*) не покажале клинички или други знаци на болеста во последните 12 месеци; и

4. Животните не се вакцинирани.

(2) По исклучок од претходниот став, животни кои се вакцинирани може да се внесат во одгледувалиштето од став (1) од овој член доколку потекнуваат од одгледувалиште со ист здравствен статус и се исполнети следните услови:

1. Животните се индивидуално обележани; и

2. Потекнуваат од одгледувалишта каде сите животни приемчиви на Бруцелоза (*B.melitensis*) не покажале клинички или други знаци на болеста во последните 12 месеци; и

3. Животните биле изолирани на одгледувалиштето од кое потекнуваат под ветеринарна контрола во кој период во интервал од најмалку шест недели биле тестирани два пати со негативен резултат со тестовите во согласност со Прилог број 1 од оваа програма.

4. Доколку животните не биле вакцинирани, истите ќе бидат вакцинирани во согласност со член 2 став (5) од оваа програма.

Член 7

Внесување на животни во одгледувалишта каде е извршена масовна вакцинација на животните

Во одгледувалиште во кое е извршено масовна вакцинација на животните може да се внесат животни само доколку ги исполнуваат условите пропишани во член 6 став (2) од оваа програма.

Член 8

Финансиски средства

Финансиските средства за спроведување на оваа програма се обезбедуваат со Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните.

Член 9

Престанок на важење

Со денот на влегување во сила на оваа програма престанува да важи „Програма за сузбивање и искоренување на Бруцелоза кај овците и козите“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2008).

Член 10

Влегување во сила

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1878/1
30 март 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Прилог бр. 1

Дијагностички тестови

(1) Дијагностичкото испитување на Бруцелоза кај овците и козите се врши со серолошко испитување со примена на тестот брза аглутинација-Розе бенгал тест (РБТ). Доколку сите животни на одгледувалиштето дадат негативен резултат на овој тест, негативниот резултат се смета како конечен.

Доколку со серолошкото испитување на крвта на животните со РБТ се добие позитивен резултат кај помалку од 5% од животните во одгледувалиштето, позитивните проби се испитуваат со тестот на врзување на комплемент (РВК). Доколку со РВК тестот се потврдат позитивните резултати, во тој случај сите животни од одгледувалиштето треба да бидат испитани со истиот тест.

Доколку со серолошкото испитување на крвта на животните со РБТ се добие позитивен резултат кај повеќе од 5% од животните во одгледувалиштето, во тој случај крвта од сите животни од одгледувалиштето треба да се испита со тестот РВК.

Само доколку крвта донесена на серолошко испитување е некомплементарна за испитување со РВК тестот истата ќе биде испитана со ЕЛИСА тестот.

(2) Антигенот кој се употребува треба да биде стандардизиран согласно меѓународниот стандарден серум на Светската организација за здравствена заштита на животните-OIE (OIEISS).

878.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 92/07 и 102/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

**МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА
НЕДВИЖНИОТ ИМОТ**

Член 1

Во Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/05 и 40/10) во член 10, став 3 по зборовите „деловните простории“ се додаваат зборовите „и згради за одмор и рекреација (одморалишта, хотели, мотели, ресторани, кафеани и кафулиња)“.

Член 2

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2022/1
30 март 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

879.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Факултетот за ветеринарна медицина, објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/09), направена е техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА**

Во член 1 зборовите: „производство 1986“ треба да се заменат со зборовите: „производство 1987“.

Бр. 19-5283/2-09
1 април 2010 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

880.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање во закуп дел од недвижна ствар со непосредна спогодба на Амбасадата на Народна Република Кина во Република Македонија – Скопје (објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2010), направена е техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ДЕЛ ОД
НЕДВИЖНА СТВАР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА АМБАСАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
КИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ**

- Во насловот на Одлуката пред зборот „од“ треба да стои зборот „дел“ и пред зборот „Република“ треба да стои зборот „Народна“.

- Во член 2 стои зборот „Република“, а треба да стојат зборовите: „Народна Република“.

Бр. 51-1172/2
1 април 2010 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

881.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Лиценцата за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, објавена објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2010), направена е техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ
НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО
АВТОМАТ КЛУБ**

Во точка 1 од Лиценцата наместо зборот „ДООЕЛ“ треба да стои зборот „ДОО“.

Бр. 51-1665/1
31 март 2010 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

882.

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), министерот за финансии донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ**

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2001, 72/2001, 89/2001, 50/2002, 86/2002, 19/2003, 54/2003, 6/2004, 6/2005, 44/2006, 137/2006, 25/2008, 54/2008, 125/2008, 53/2009, 94/2009 и 122/2009), Образецот „АКЦ-ПА“ се заменува со нов образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-10885/1
29 март 2010 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

АКЦ - ПА

АКЦИЗНА ПРИЈАВА
за патнички автомобили

Датум и број на прием

Даночен број

Акцизен период

Скратен назив и
адреса на вистинско
седиште за контакт

Рок на поднесување

Исправка на
акцизна пријава

Реден број [1]	Акцизно добро [2]	Вредност на патнички автомобил во евра во денарска противвредност [3]	Количина [4]	Вкупна акциза (денари) [5]	Количина ослободена од акциза [6]	Количина во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг [7]
1.	Патнички автомобил над	0 до 3.000	01			
2.	Патнички автомобил над	3.001 до 4.000	02			
3.	Патнички автомобил над	4.001 до 5.000	03			
4.	Патнички автомобил над	5.001 до 6.000	04			
5.	Патнички автомобил над	6.001 до 8.500	05			
6.	Патнички автомобил над	8.501 до 12.000	06			
7.	Патнички автомобил над	12.001 до 14.000	07			
8.	Патнички автомобил над	14.001 до 16.000	08			
9.	Патнички автомобил над	16.001 до 18.000	09			
10.	Патнички автомобил над	18.001 до 22.000	10			
11.	Патнички автомобил над	22.001 до 25.000	11			
12.	Патнички автомобил над	25.001 до 30.000	12			
13.	Патнички автомобил над	30.001	13			
14.	Вкупна акциза (збир од реден број 1 до реден број 13)		14			

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

Изјавувам под полна материална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

Својство

име и презиме (со печатни букви)

директор/сопственик/овластено лице

Потпис и печат

Датум на
поднесувањеПодатоци за обработка
Пополнува Царинска управа

АКЦ - ПА

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Акцизните должници кои се иматели на Акцизна дозвола, должни се да поднесат Акцизна пријава за патнички автомобили, за настанатиот акцизен долг за патнички автомобили за секој акцизен период во рок од 15 дена по истек на секој календарски месец. Имателот на акцизна дозвола поднесува акцизна пријава во овој рок и тогаш кога не настанал акцизен долг за соодветниот акцизен период.

Акцизните должници согласно член 13 од Законот за акцизите, освен имателите на акцизна дозвола, за настанатиот акцизен долг за патнички автомобили, должни се да поднесат Акцизна пријава за патнички автомобили веднаш. Во овие случаи не се пополнува рубриката "Акцизен период".

Исправка на Акцизната пријава

Доколку се утврди дека неточно или нецелосно била пријавувана количина на акцизни добра (пр. за која настанала акциза, која е ослободена од акциза или која е испратена во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг), или акцизната настаната во акцизниот период, акцизниот должник е должен да изврши исправка на акцизната пријава за соодветниот акцизен период, со поднесување на нова акцизна пријава. Во тој случај, Ве молиме да го означите полето "Исправка на акцизна пријава" со внесување на знакот "x" и со наведување на акцизниот период за кој се врши исправката.

При поднесувањето на исправка на акцизната пријава, таа се пополнува повторно во целост, со тоа што износите или количините во полињата кои не се исправуваат се внесуваат повторно, а во полињата во кои се врши исправката не е дозволено да се внесуваат само разликите туку се внесува целиот исправен износ или количина.

Доколку со исправката на Акцизната пријава се пријавува поголем износ на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, позитивната разлика се плаќа со нејзиното поднесување.

Доколку со исправката на Акцизната пријава се пријавува помал износ на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, разликата се враќа согласно Законот за даночна постапка.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "АКЦ - ПА"

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и акцизниот период за кој се поднесува пријавата.

Доколку не е потребно да сеполни одредено поле, истото се остава празно. Доколку нема пополнување во ниедно поле, во колоната 5, под реден број 14 се впишува 0.

колона 4 Количина

Се внесуваат количините на патничките автомобили поодделно по видови според вредноста на патнички автомобили во евра во денарска противвредност.

колона 5 Вкупна акциза (денари)

Се внесува вкупно пресметаната акциза, според количината и вредноста на патнички автомобили во евра во денарска противвредност под редните броеви од 1-13, а под реден број 14 се внесува вкупно пресметаната акциза за сите количини патнички автомобили која акцизниот должник треба да ја плати за акцизниот период во која настанала, односно веднаш во моментот кога настанала.

колона 6 Количина ослободена од акциза

Се внесуваат количините на патнички автомобили, поодделно наведени според вредноста на патнички автомобили во евра во денарска противвредност под редните броеви од 1-13, ослободени од акциза, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период.

колона 7 Количина во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг

Се внесуваат количините на патнички автомобили поодделно според вредноста на патнички автомобили во евра во денарска противвредност под редните броеви од 1-13, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Акцизната пријава за патнички автомобили ја потпишува своерачно акцизниот должник, а за имателите на акцизна дозвола лицето одговорно за работењето со акцизниот склад или неговиот помошник наведени во акцизната дозвола.

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пријавата и ставете печат.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА****883.**

Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија” бр. 92 /07), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД
РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА
ХЕМИСКИ СУПСТАНЦИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат минималните барања за обезбедување на здравјето на вработените од ризиците поврзани со влијанието на хемиските супстанции кои се присутни во работната средина или кои се резултат на било која дејност која вклучува хемиски супстанции.

Член 2

Одредбите на овој правилник се применуваат и на вработените кои се изложени или би можеле да бидат изложени на канцерогени, мутагени и супстанции со токсични ефекти на репродукцијата, транспортот на опасни хемиски супстанции, доколку не се во спротивност со прописите што регулираат повисоки стандарди за безбедност и здравје при работа на вработените од овие супстанции, со исклучок на работи при кои вработените се изложени само на јонизирачко зрачење.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:

1. "Хемиска супстанца" е секој хемиски елемент или неговите соединенија во природна состојба или која се произведува, употребува или се ослободува, вклучувајќи го нејзиното ослободување како отпад при било која работна активност, без разлика дали се произведени намерно или ненамерно и без разлика на тоа дали се пласира на пазарот или не.

2. "Опасна хемиска супстанца" е:

- хемиска супстанца која согласно со критериумите за класификација претставува опасна супстанца и во согласност со постојните прописи, освен оние супстанции кои се соодветни на критериумите за класификација како опасни за животната средина.

- хемиска супстанца која согласно со критериумите за класификација се третира како опасна смеса, во согласност со прописите од оваа област, освен оние смеси кои се во согласност со критериумите за класификација како опасни за животната средина.

- хемиска супстанца, која иако не претставува опасна супстанца согласно алинеите 1 и 2 на оваа точка, поради своите физичко-хемиски, хемиски и токсиколошки својства и начинот како се употребува или на каков начин е присутна во работната средина може да претставува ризик за безбедност и здравје при работа на вработените, вклучително и хемиска супстанца на која и се определени граничните вредности за професионална изложеност, во согласност со член 4 од овој правилник.

3. "Дејноста која ги вклучува хемиските супстанции" е секоја работа кај која хемиските супстанции се употребуваат или се планира да се употребат, вклучувајќи го производството, ракувањето, складирањето, транспортот, отстранувањето или преработката или кои се резултат од таква работа.

4. "Гранична вредност на професионална изложеност", е просечна концентрација на опасни хемиски супстанции во воздухот во работно место во зоната на дишење, која вообичаено не му штети на работникот ако тој работи во услови на концентрација на опасни супстанции во воздухот на работна средина, која е помала или еднаква на граничната вредност на опасните хемиските супстанции, за осумчасовна дневна работа/ четириесет часа неделно полно работно време, во нормални микроклиматски услови и во услови на лесна физичка работа.

Граничната вредност е дефинирана за осумчасовна изложеност.

Граничната вредност за опасни супстанции во воздухот во работната просторија дефинирана е при температура 20°C и притисок 1,013×10 Pa.

5. „Биолошка гранична вредност“ е индикативно ниво на опасни хемиски супстанции и нејзините метаболити во ткивата, телесните течности или издишувањето во воздух, независно од тоа дали опасните хемиски супстанции се внесени во организмот преку вдишување, консумирање или преку кожа.

6. „Следење на здравствената состојба“ е проценка на поединечниот вработен, со цел да се утврди здравствената состојба на тој поединец во однос на изложеноста на специфични хемиски супстанции при работа.

7. „Опасност“ е карактеристика на хемиската супстанца која може потенцијално да предизвика штета.

8. „Ризик“ е веројатност да дојде до штетни влијанија при употребата и/или изложеноста на вработениот на хемиски супстанции.

Член 4

(1) Обврзувачките гранични вредности за професионална изложеност се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Обврзувачките биолошки гранични вредности и мерките за следење на здравствената состојба се дадени во Прилог бр.2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Пред почетокот на изведувањето на секоја работа од страна на работодавачот се утврдува дали во работната средина има опасни хемиски супстанции, а доколку се утврди дека има, треба да се изврши проценка на ризик по безбедноста и здравјето на вработените од тие супстанции.

(2) Од страна на работодавачот при проценката на ризик треба да се имаат предвид:

- Опасните својства на хемиските супстанции;
- Податоците за безбедноста и здравјето кои ги обезбедува добавувачот; (на пример, безбедносен лист);
- Нивото, видот и траењето на изложеност;
- Количините на хемиските супстанции, како и другите околности при работа со хемиски супстанции;
- Граничните вредности за професионална изложеност или биолошки гранични вредности;
- Ефектот на превентивните мерки кои се или ќе бидат преземени;
- Достапните наоди на веќе спроведеното следење на здравствената состојба. Добавувачот на хемиските супстанции на барање на работодавачот треба да даде дополнителни информации кои се потребни за проценката на ризиците и доколку е тоа можно и специфична проценка на ризик за корисниците.

(3) Документираната проценка на ризик треба да се наоѓа кај работодавачот. Врз основа на оваа проценка работодавачот треба да утврди кои мерки од членовите 6 и 7 од овој правилник биле преземени. Проценката на ризик треба да ја вклучи и оправданоста на работодавачот дека поради природата и обемот на ризикот во врска со хемиските супстанции понатамошна детална проценка на ризикот не е потребна.

(4) Работодавачот треба проценката на ризик постојано да ја дополнува, а особено ако е дојдено до значителни промени поради кои оваа проценка на ризик не е соодветна или кога тоа го бараат наодите од следењето на здравствената состојба.

(5) При проценката на ризик работодавачот треба да ги има предвид и останатите активности во работната средина како на пример, одржувањето, ракувањето, складирањето, внатрешниот транспорт од кои може да се очекува зголемена изложеност, како и други причини поради кои може да дојде до штетни влијанија по безбедноста и здравјето на вработените и покрај сите превземени и изведени технички мерки.

(6) При активностите од кои може да дојде до изложување на повеќе опасни хемиски супстанции работодавачот треба да ја процени опасноста која произлегува како комбинација од сите присутни хемиски супстанции.

(7) Во случај на нови активности кои вклучуваат опасни хемиски супстанции може да се отпочне со работа дури откако ќе биде проценета опасноста и откако ќе се предвидат и спроведат мерките на заштита.

Член 6

(1) Од страна на работодавачот во рамките на своите надлежности за сите свои дејности кои вклучуваат опасни хемиски супстанции треба да се обезбеди безбедност и здравје на вработените со примена на потребни превентивни мерки во согласност со прописите за безбедност и здравје при работа, како и мерките кои се пропишани со овој правилник.

(2) Ризиците за безбедност и здравје на вработените при работа, кои ги вклучуваат и опасните хемиски супстанции, работодавачот треба да ги отстрани или да ги намали на најниско можно ниво на следниот начин:

- со проектирање и организирање на системи на работа на работно место;
- набавка на соодветна опрема за работа со хемиски супстанции и постапки за одржување кои ги гарантираат безбедноста и здравјето на вработените при работа;
- сведување на минимум на бројот на вработени кои се изложени или кои би можеле да бидат изложени;
- сведување на минимум на времетраењето и на интензитетот на изложеноста;
- соодветни хигиенски мерки;
- намалување на количеството на хемиските супстанции присутни во работната средина на минимум кој се бара за видот на работата;
- соодветни работни постапки, вклучувајќи ги и постапките за безбедно ракување, складирање, внатрешен транспорт на опасни хемиски супстанции и на отпад кој содржи такви хемиски супстанции во работната средина.

(3) Кога резултатите од проценката на ризикот од член 5 став 1 од овој правилник ќе покажат ризик за безбедноста и здравјето на вработените се применуваат посебни заштитни мерки, превентивни мерки и мерки за набљудување пропишани со членовите 7, 8 и 11 од овој правилник.

(4) Кога резултатите од проценката на ризикот од член 5 став 1 од овој правилник ќе покажат дека, поради количината на опасна хемиска супстанца присутна во работната средина постои само мал ризик по безбедноста и здравјето на вработените од опасност на хемиските супстанции и дека мерките преземени во согласност со ставовите 1 и 2 од овој член се доволни за намалување на тој ризик, не се применуваат одредбите од членовите 7, 8 и 11 од овој правилник.

Член 7

(1) Ризикот од опасни хемиски супстанции по безбедноста и здравјето на вработените од страна на работодавачот, треба да се отстрани или да се сведе на најниско можно ниво.

(2) Опасната хемиска супстанца или процесот со хемиска супстанца од страна на работодавачот треба да се замени со хемиска супстанца или процес кој не е опасен или е помалку опасен по безбедноста и здравјето на вработените, ако е тоа технички возможно. Доколку поради видот на работата не е можно ризикот да се отстрани со замена на опасните хемиски супстанции или процесите со хемиски супстанции по безбедноста и здравјето на вработените, од страна на работодавачот треба да се обезбеди, ризикот да се намали на најниско можно ниво со примена на заштитни и превентивни мерки соодветни на проценката на ризикот согласно член 5 од овој правилник. Овие мерки треба да се преземаат по следниов редослед:

а) проектирање на соодветни работни процеси и технички направи за регулирање и употреба на соодветна работна опрема и материјали со цел да се спречи или што е можно повеќе да се намали ослободувањето на опасни хемиски супстанции кои би можеле да претставуваат ризик по безбедноста и здравјето на вработените во работната средина;

б) примена на колективни заштитни мерки на почетокот на местото каде што настанува ризикот, како што е соодветна вентилација и соодветни организациски мерки;

в) кога изложеноста не може да се спречи со други средства, да се користат поединечни заштитни мерки, вклучувајќи ја и опремата за лична заштита;

(3) Во зависност од степенот и видот на ризикот работодавачот треба да обезбеди следење на здравствена состојба во согласност со член 11 од овој правилник.

(4) Редовно и кога ќе дојде до промена на условите кои можат да влијаат на изложеноста на вработените на хемиски супстанции од страна на работодавачот треба да се извршат мерења на концентрацијата на хемиските супстанции кои би можеле да претставуваат ризик по здравјето на вработените во работното место при тоа да се имаат во предвид граничните вредности за професионална изложеност.

(5) За да се поправи состојбата кога една гранична вредност на професионална изложеност е надмината, од страна на работодавачот се земаат предвид резултатите од постапките од став 4 од овој член и во секој случај кога ќе се утврди дека граничните вредности на професионалната изложеност се пречекорени, работодавачот треба веднаш да ги примени сите превентивни заштитни и контролни мерки, а при тоа да ја согледа причината за зголемените гранични вредности.

(6) Врз основа на севкупната оценка и на општите принципи за спречување на ризиците наведени во членовите 5 и 6 од овој правилник, работодавачот ги презема техничките и/или организациските мерки соодветни на природата на работењето, вклучувајќи и складирање, ракување и разделување на некомпатибилните

хемиски супстанции, обезбедувајќи заштита на вработените од опасностите кои произлегуваат од физичко-хемиските карактеристики на хемиските супстанции. Согласно со редоследот на приоритети работодавачот треба да ги преземе следниве мерки:

а) треба да спречи присуство на опасни концентрации на запаливи супстанции или опасни количества на хемиски нестабилни супстанции на работната средина,

б) доколку природата на работата не дозволува спроведување на мерката пропишана во точката а на овој став работодавачот треба да избегнува присуство на запаливи извори кои би можеле да предизвикаат пожар и експлозија, или да избегнува неповолни услови кои би можеле да предизвикаат хемиски нестабилните супстанции или мешавини на супстанции да создадат штетни физички ефекти,

в) треба да ги намали штетните влијанија по здравјето и безбедноста на вработените во случај на пожар или на експлозија поради палење на запаливи супстанции, или на штетните физички последици кои произлегуваат од хемиски нестабилни супстанции или мешавини на супстанции.

(7) Работната опрема и сигурносните системи за безбедност на вработените од страна на работодавачот треба да се обезбедени, да се проектирани, произведени и изработени и набавени во согласност со прописите за безбедност за опрема, машини и производи (СЕ).

(8) Од страна на работодавачот треба да се преземат организациските и техничките мерки во согласност со прописите за опрема и заштитни системи кои се наменети за потенцијално експлозивни атмосфери.

(9) Од страна на работодавачот треба да се преземат мерки за да се обезбеди задоволителна контрола на средствата и опремата за работа или за обезбедување опрема за спречување на експлозии или подготвителни мерки за ослободување на притисокот од експлозии.

Член 8

(1) За да се обезбеди безбедноста и здравјето на вработените од несреќи, инциденти или од вонредни ситуации поврзани со присуство на опасни хемиски супстанции во работната средина, од страна на работодавачот се утврдуваат постапки (акциски планови) кои треба да се применат во случај да дојде до таков настан, за да се преземе соодветна активност. Овие мерки ги вклучуваат и сите практични безбедносни вежби кои редовно се спроведуваат во одредени интервали и обезбедување на соодветни средства за прва помош.

(2) Во случај на појава на настан од став 1 од овој член, од страна на работодавачот веднаш се преземаат мерки за ублажување на последиците од настанот и се информираат засегнатите вработени за настанот. За да се врати состојбата во нормала работодавачот треба:

- да ги спроведе соодветните мерки за да ја поправи ситуацијата колку што е можно поскоро,

- да им дозволи работа во погодената област само на оние вработени кои се неопходни за извршување на поправките и за другите потребни работи.

(3) На вработените на кои им е дозволено да работат во погодената област им се обезбедува соодветна заштитна облека, лична заштитна опрема, специјализирана безбедносна опрема и друга опрема, која тие треба да ја користат сè додека трае ситуацијата. Таа ситуација не треба да биде трајна. На незаштитени лица не им се дозволува да останат во погодената област.

(4) Од страна на работодавачот се преземаат сите потребни мерки за обезбедување на системи за предупредување и други системи за известување, кои се потребни за сигнализирање на зголемениот ризик по безбедноста и здравјето, за да се овозможи соодветен одзив и да се спроведат соодветни мерки, помош, итни излези и евакуација.

(5) Работодавачот треба да обезбеди достапност до сите информации за мерките кои ќе ги преземе во поглед на работа со опасни хемиски супстанции. Пристапот до овие информации треба да биде обезбеден за релевантните внатрешни и надворешни служби, кои се надлежни за спроведување на мерки во случај на несреќи и вонредни ситуации.

(6) Информациите од став (5) на овој член ги опфаќаат следните работи:

- Претходно известување за опасностите при работа, мерки за идентификација на опасноста, безбедносни мерки и постапки за претпазливост, кои ќе им овозможат на службите надлежни за постапување во случај на криза да подготват сопствени постапки за одговор и мерки за претпазливост;

- Сите достапни информации за посебните опасности кои настануваат, или за кои постои опасност да настанат за време на несреќа или вонредна ситуација, вклучувајќи и информации за подготвените постапки според овој член.

Член 9

(1) Од страна на работодавачот, треба да се обезбедат за своите работници и/или нивните претставници:

- податоци за проценка на ризикот и информации за сите позначајни промени на работната средина кои доведуваат до измена на оценките на ризикот;

- известувањата за опасните хемиски супстанции, кои се појавуваат на работната средина, видот на тие супстанции, ризиците по безбедноста и здравјето, соодветни гранични вредности на професионална изложеност и други релевантни податоци кои се однесуваат на овие супстанции.

- обука и информирање за соодветните мерки на претпазливост и активности кои треба да ги преземат за да се заштитат себе си и другите вработени во работната средина;

- пристап до сите безбедносни листови обезбедени од добавувачот (производителот, дистрибутерот и испорачувачот).

(2) Од страна на работодавачот документите и податоците од став 1 на овој член редовно се дополнуваат во согласност со оценката на ризик и при тоа се согледуваат сите околности и се проследуваат до вработените усно, преку индивидуална обука или оспособување, а поткрепено со пишани податоци, зависно од видот и степенот на ризикот, на начин разбирлив за вработените.

(3) Кога садовите и цевките кои се употребуваат за опасни хемиски супстанции при работа не се означени во согласност со прописите за означување на хемиски супстанции и со пропишаните знаци за безбедност на работната средина, работодавачот треба да обезбеди јасно утврдена содржина на садовите и цевките, видот на содржината и можните опасности.

(4) На барање на работодавачот, од страна на добавувачот или производителот треба да се достават сите информации за опасните хемиски супстанции, кои се потребни за проценка на ризикот.

Член 10

(1) За да се спречи изложеноста на вработените од ризици по здравјето кои произлегуваат од одредени хемиски супстанции и/или одредени дејности, се забранува производството, преработката или користењето на хемиски супстанции и дејности кои вклучуваат хемиски супстанции од Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, забранетите хемиски супстанции и/или дејности од Прилог бр. 3 на овој правилник можат да се употребат во следните случаи:

- со цел за научни истражувања и тестирања, вклучувајќи и анализа;

- за активности наменети за отстранување на хемиските супстанции кои се присутни во форма на споредни или отпадни производи;

- за цели на производството на хемиски супстанции, наведени во став 1 од овој член, кои се користат како полупроизводи и за таква употреба.

(3) Од страна на работодавачот треба да се спречи изложеноста на вработените на хемиските супстанции од став (1) на овој член, така што ќе обезбеди производството и колку е можно побрзо употребата на таквите хемиски супстанции како полупроизводи да се вр-

ши во затворен систем од кој може да се отстранат хемиските супстанции од Прилог бр.3 од овој правилник, само доколку тоа е потребно за контрола на процесот и следење или сервисирање на системот.

(4) Работодавачот кој сака да произведува, да употребува и изработува хемиски супстанции од Прилог бр. 3 на овој правилник треба да го извести органот на државната управа надлежен за работите на инспекција на трудот најмалку 15 дена пред да се почне со произведување, употреба и изработка на хемиски супстанции. Известувањето треба да ги содржи следните информации:

- причините за производство, изработка и употреба;
- количината на хемиските супстанции која ќе се користи на годишно ниво;
- активностите и/или реакциите или процесите;
- бројот на вработените кои можат да бидат вклучени;
- мерките на претпазливост предвидени за безбедноста и здравјето на вклучените вработени;
- техничките и организациските мерки преземени за спречување на изложеноста на вработените.

Член 11

(1) Работодавачот треба да обезбеди следење на здравствената состојба на оние вработени за кои резултатите на проценка на ризикот од член 5 од овој правилник, укажуваат дека постои ризик по нивното здравје. Следењето на здравствената состојба со преземање на превентивните мерки на работната средина се изведува во согласност со медицинските принципи за откривање на показателите на заболување и други штетни последици по здравјето во случаи кога:

- изложеноста на вработените на опасни хемиски супстанции е таква што утврденото заболување или негативните последици по здравјето на вработените може да се поврзат со изложеноста;
- кога постои веројатност заболувањето или последиците да се појават под определени услови на работа на вработениот; и
- дијагностичката постапка да е со низок ризик по вработените.

(2) Кога е утврдена обврзувачка биолошка гранична вредност, заштитата на здравјето при работа со опасни хемиски супстанции се обезбедува во согласност со постапките кои се пропишани во Прилог бр. 2 од овој правилник.

(3) Пред да бидат вработените распоредени на работната задача поврзана со ризик од изложување на опасни хемиски супстанции, работодавачот треба да ги

информира тие вработени за резултатите од проценката на ризикот и за барањата за заштитата на здравјето со биолошко набљудување.

(4) Податоците за секој вработен за кој се обезбедува здравствена заштита во согласност со став 1 на овој член се чуваат согласно прописите кои се однесуваат на заштитата на личните податоци.

(5) Ако при здравствениот преглед се утврди дека вработениот боледува од спречиена болест или дека има последици по здравјето за кои лекарот по медицина на трудот од овластената здравствена установа смета дека се резултат на изложеноста на опасна хемиска супстанца на работа, или дека дошло до пречекорување на биолошките гранични вредности лекарот го известува вработениот за неговите лични резултати, информации и му дава совети за секаков вид здравствена заштита, која би требало врз него да се изврши по завршувањето на изложувањето. Во тој случај од страна на работодавачот:

- се испитува проценката на ризикот извршена согласно со член 5 од овој правилник;
- се испитуваат мерките за безбедност за отстранување или намалување на ризиците согласно член 6 и 7 од овој правилник;
- се земаат предвид советите дадени од лекарот по медицина на трудот, односно од овластената здравствена установа, вклучувајќи ја и можноста да се назначи вработениот на друга соодветна работа, каде не постои ризик за понатамошна изложеност; и
- се обезбедуваат здравствени прегледи на сите други вработени кои биле на слична изложеност.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за периодичните испитувања на орудијата за работа и уредите, хемиските и биолошките штетности и микроклимата ("Службен лист на СФРЈ" бр.26/67).

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе отпочне да се применува од 31 декември 2011 година, освен одредбите од член 10, член 11 став 2, Прилог бр.2 и Прилог бр.3, кои ќе отпочнат да се применуваат од 31 декември 2013 година.

Бр. 07-2623/1

19 февруари 2010 година
Скопје

Министер,
Џељал Бајрами, с.р.

ПРИЛОГ бр. 1**СПИСОК НА ОБВРЗУВАЧКИ ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ИЗЛОЖЕНОСТ**

Симболите во табелата го имаат следното значење:

CAS бр.	карактеристичен код на супстанца според Chemical Abstracts Service (Служба за размена на хемиски екстрати)
EC бр.	EINECS, ELINCS – код на супстанца EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Европски список на постоечки хемиски супстанции кои се на пазарот) – листа на супстанции кои биле во промет во ЕУ од 18.9.1981 и се објавени во Службен весник на ЕУ бр. C146A 15.6.1990; на супстанците им е доделен број EINECS вид XXX-XXX-X, кој започнува со 200-001-8. ELINCS- European List of Notified Shemical Substances (Европски список на нови супстанции) – е список на новопријавени супстанции по директивата 67/548 и се дополнува од 1981 година; на супстанците им се доделува број со ELINCS формат XXX-XXX-X, кој почнува со 400-010-9.
R	канцероген – може да предизвика рак
M	мутаген – може да предизвика наследни генетски маани
R _F	тератоген – може да штети на плодноста
R _E	тератогено – може да штети на неороденото дете
1-3	броевите 1, 2 и 3 претставуваат групи на канцерогени или мутагени според ЕУ-класификацијата на канцерогени или мутагени супстанции. Канцерогените или мутагените супстанции во ЕУ се класифицираат во посебни групи според критериуми утврдени во директивата на ЕУ бр. 67/548/ЕЕС.
MV	гранична вредност - значи просечна концентрација на опасни хемиски супстанции во воздухот на работното место, во зона на дишење, која обично не предизвикува штета врз здравјето на работникот, доколку работникот е изложен 8 часа на ден / 40 часа неделно полно работно време, при нормални услови и микроклима (природна светлина 20°C и 101,3 kPa). Концентрацијата се изразува во единица волумен во mg/m ³ или во ml/ m ³ (PPM). Концентрацијата на гасови или пареи, дадени во mg/m ³ може да ги пресметаме во mg/ m ³ (PPM) и обратно со равенките:

$$c(\text{mg}/\text{m}^3) = c(\text{ppm}) \times \frac{M}{24,04}$$

$$c(\text{ppm}) = c(\text{mg}/\text{m}^3) \times \frac{24,04}{M}$$

c = концентрација

M = молекуларна маса на супстанцата

Молекуларниот волумен изнесува 24,04 l при температура од 20°C и на притисок од 1,013-10⁵ Pa.

Исклучок се влакнестите материјали, за кои концентрација се изразува во број на влакна на единица волумен (vl/m³). Влакното мора да го задоволи условот: 1>5µm, d < 3 µm, l:d> 3:1

KTV	краткотрајна вредност (КТВ) значи концентрација на опасни хемиски супстанции во воздухот на работното место внатре во зона на дишење, на која работникот без опасност по здравјето може да е изложен на покусно време. Изложеноста на краткотрајни вредности може да трае највеќе 15 минути и не смее да се повторува повеќе од четирипати во работната смена, при што меѓу две изложености на оваа концентрација мора да измине најмалку 60 минути. Краткотрајната вредност е изразена во mg/m ³ или во ml/m ³ (ppm) а е дадена како многукратни дозволени пречекорувања на граничната вредност.
A	алвеоларна фракција – дел на вдишани суспендирани материји, кои доспеваат до алвеолите
I	инхалабилна фракција – дел на вкупно суспендирани материји, кои работникот ги вдишува
I*	инхалабилна фракција на дрвена прашина – ако прашината на тврдо дрво е помешана со друга дрвна прашина, се употребува гранична вредност за вкупната дрвна прашина во смесата
ор.	забелешка
K	својство на полесно пренесување на супстанците во организмот преку кожата
T	супстанции, кај кои нема опасност за ембрионот, земајќи ги предвид граничните вредности и ВАТ-вредностите
EU	European Union – гранична вредност, определена на ниво на Европската унија

- TDK техничко достигнување на концентрацијата – е дадено за канцерогените супстанции и значи концентрација на супстанции во воздухот на работното место, кои можат да се достигнат со достапните техники
- BAT биолошка гранична вредност – праг на биолошка гранична вредност, што значи предупредување на опасна хемиска супстанца и нејзини метаболити во ткивата, телесните течности или издишувањето на воздухот, без оглед на тоа, дали опасната хемиска супстанца е внесена во организмот со вдишување, голтање или преку кожата.
- EKA поврзаноста помеѓу концентрацијата на канцерогени супстанции во воздухот на работното место и износ на количината на канцерогените супстанции и/или нивните метаболити во организмот – дадена за канцерогени супстанции (канцерогени)
- * дополнување на граничната вредност заради донесената Директива на Комисијата 2006/15ES од 7 февруари 2006 за создавање на втора листа на индикативни гранични вредности за професионална изложеност според директивата 98/24/ЕС и за измените на директивата 91/322/ЕЕС и директивата 2000/39/ ЕС (Сл. весник бр. 38 од ден 9.2.2006, стр. 36)

Бр.	Супстанца	CAS бр.	EC бр.	Класификација				Гранични вредности		Ор.
				R	M	RF	RE	mg/m ³	ml/m ³ (ppm)	
1	ацеталдехид (етанал)	75-07-0	200-836-8	3				91	50	1 KTV
2	о-Ацетилсалицилова киселина	50-78-2	200-064-1					5 (I)		
3	ацетон	67-64-1	200-662-2					1210	500	BAT, EU
4	ацетонитрил (цианометан)	75-05-8	200-835-2					70	40	K, EU
5	акрилаталдехид (акролеин, проп-2-енал)	107-02-8	203-453-4					0,25	0,1	1 K
6	акриламид (проп-2-енамид)	79-06-1	201-173-7	2	2	3				4 K, TDK
	– тврд акриламид							0,06		
	– друга употреба							0,03		
7	акрилонитрил	107-13-1	203-466-5	2				7	3	4 K, TDK
8	алдрин (ISO)	309-00-2	206-215-8	3				0,25 (I)		4 K
9	алил алкохол	107-18-6	203-470-7					4,8	2	2,5 K, EU
10	алиламин	107-11-9	203-463-9					5		K
11	алилпропилдисулфид	2179-59-1	218-550-7					12	2	
12	1-аминобутан (п-бутиламин)	109-73-9	203-699-2					15	5	4 K
13*	2-аминоетанол (етаноламин)	141-43-5	205-483-3					2,5	1	3 K, EU
14	2-аминонафтален-1-сулфонска киселина	81-16-3	201-331-5					6 (I)		4
15	2-аминопропан (изопропиламин)	75-31-0	200-860-9					12	5	4
16	амитрол (ISO) (1,2,4-триазол-3-иламин)	61-82-5	200-521-5	3				0,2 (I)		Y
17	Амонијак, безводен	7664-41-7	231-635-3					14	20	2,5 E U
18	амонијев сулфамидат	7773-06-0	231-871-7					15 (I)		
19	анхидрид на фтална киселина	85-44-9	201-607-5					1 (I)		1
20	анхидрид на малеинска киселина	108-31-6	203-571-6					0,41	0,1	1 Y
21	анхидрид на оцетна киселина ацетанхидрид	108-24-7	203-564-8					21	5	1
22	анхидрид на тримелитна киселина - чад (бензен-1,2,4-трикарбоксилна киселина, 1,2,4-анхидрид)	552-30-7	209-008-0					0,04 (A)		1
23	Анилин [62-53-3] и неговите соли	62-53-3	200-539-3	3				7,7	2	4 K, BAT
24	антимон	7440-36-0	231-146-5					0,5 (I)		4

25	соединенија на антимон (освен антимон хидрид и диантимонов триоксид)								0,5 (I)			
26	антимонов хидрид	7803-52-3							0,52	0,1		4
27	Анту ISO (1 - (1-нафтил)-2-тиозефин)	86-88-4	201-706-3	3					0,3 (I)			4
28	Арсенова киселина [7778-39-4] (As ₂ O ₅) и нејзините соли	7778-39-4	231-901-9	1					0,1 (I)			4 TDK
29	арзин	7784-42-1	232-066-3						0,2	0,05		4 BAT
30	атразин (ISO) (4-етиламин-2-хлор-6-изопропиламин-1,3,5-триазин)	1912-24-9	217-617-8						2 (I)			
31	азинфос-метил (ISO) (O, O-диметил C-(4оксобензотриазин-3-ил) метилдитиофосфат)	86-50-0	201-676-1						0,2 (I)			4 K
32	Бакар [7440-50-8] и неговите соединенија	7440-50-8	231-159-6						1 (I)			4
33	Бакар - дим	7440-50-8	231-159-6						0,1 (A)			4
34	Бариум [7778-39-4] (растворливи соединенија, пресметани како Ba)	7440-39-3							0,5			E U
35	Бензен	71-43-2	200-753-7	1					3,25	1		4
36	бензен-1,3-дикарбонитрил	626-17-5	210-933-7						5 (I)			
37	бензентиол	108-98-5	203-635-3						2			
38	бензилбутилфталат	85-68-7	201-622-7						3			
39	бензоилхлорид	98-88-4	202-710-8						2,8			
40	<i>p</i> -бензокинон (QUINONE)	106-51-4	203-405-2						0,45	0,1		1
41	бензо (a) пирен (бензо (d, e, f) кризен)	50-32-8	200-028-5	2	2	2	2					4 TDK
	– смолест остаток при коксирање, обликуван во профил - подготовка, ракување, околина на кокс печка								0,005			
	– Други								0,002			
42	Берилиум [7440-41-7] и неговите соединенија освен алуминиум берилиум силикат и оние што се утврдени други места во овој анекс	7440-41-7	231-150-7	2								4 TDK
	– мелење								0,005 (I)			
	– Друго								0,002 (I)			
43	дифенил	92-52-4	202-163-5						1	0,16		K
44	дифенил - хлорирани (54% хлор)	11097-69-1							0,7	0,05		4 K
45	дифенил - хлорирани (42% хлор)	53469-21-9							1,1	0,1		4 K

46	дифенил-3,3',4,4'-тетраилтетраамин [91-95-2] и неговите соли	91-95-2	202-110-6						0,03 (I)	0,003	4	K
47	бис (2-етилхексил) фталат (ди-(2-етилхексил) фталат, DENP)	117-81-7	204-211-0			2	2		10		4	Y
48	бис (2-метоксиетил) етер	111-96-6	203-924-4			2	2		28	5	4	K
49	бис (трибутилкалај) оксид	56-35-9	200-268-0						0,05	0,0021	1	K, Y
50	битумен - пареи и аеросоли од топлински третман	8052-42-4	232-490-9							10		K
51	Памук - прав								1,5 (I)			Y
52	бор трибромид	10294-33-4	233-657-9						10			
53	бор трифлуорид	7637-02-2	231-569-5						3	1	1	
54	бром	7726-95-6	231-778-1						0,7	0,1		E U
55	бромхлорметан	74-97-5	200-826-3						1100	200	4	
56	бромтрифлуорметан (R13 B1)	75-63-8	200-887-6						6200	1000	4	Y
57	1,3-бутадиен	106-99-0	203-450-8	1	2						4	TDK
	– Обработка после полимеризација								34	15		
	– друго								11	5		
58	Бутан	106-97-8	203-448-7						2400	1000	4	
59	бутан-1,4-диол	110-63-4	203-786-5						200	50	4	
60	Бутан-1-ол	71-36-3	200-751-6						310	100	1	Y
61	Бутан-2-ол	78-92-2	201-158-5						300	100	4	
62	бутанон (Етилметилкетон)	78-93-3	201-159-0						600	200	1,5	BAT, EU
63	бутан-1-тиол	109-79-5	203-705-3						1,9	0,5	1	Y
64	2-бутенал (1); (E)-2-бутенал (2) (кротоналдеhid (1)); ((E)-кротоналдеhid (2))	4170-30-3 123-73-9	224-030-0 204-647-1	3					1	0,34	4	K
65	n-бутилацетат	123-86-4	204-658-1						480	100	1	Y
66	сек-бутилацетат	105-46-4	203-300-1						480	100	1	Y
67	терц-бутилацетат	540-88-5	208-760-7						96	20	1	
68	n-бутилакрилат	141-32-2	205-480-7						11	2	5	E U
69	сек-бутиламин	13952-84-6	237-732-7						15	5	4	K
70	терц-бутиламин	75-64-9	200-888-1						15	5	4	K
71	2-бутилфенилметилкарбамат	3766-81-2	223-188-8						5			K
72	2-сек-бутилфенол	89-72-5	201-933-8						30			K

73	4-терц-бутилфенол	98-54-4	202-679-0					0,5	0,08	4	K, BAT
74	бутилхлорформат (бутилен естер на хромомравска киселина)	592-34-7	209-750-5					5,6			
75	4-терц-бутилтолуен	98-51-1	202-675-9					60	10	1	
76	бутиралдеhid (бутанал)	123-72-8	204-646-6					64	20	1	
77	2-бутоксietанол (бутилглицол)	111-76-2	203-905-0					98	20	2,5	K, EU
78	2-бутоксietилацетат (бутилглицолацетат)	112-07-2	203-933-3					133	20	2,5	K, EU
79*	2-(2-бутоксietокси) етанол (бутилдиетилглицол)	112-34-5	203-961-6					67,5	10	1,5	E U
80	цезиум хидроксид	21351-79-1	244-344-1					2 (I)			
81*	цианамид (карбамонитрил)	420-04-2	206-992-3					1	0,58		K, EU
82	цијанид (пресметано како CN)							5 (I)		4	K
83	цианогенхлорид	506-77-4	208-052-8					0,75			
84	циклохексан	110-82-7	203-806-2					700	200		BAT, EU
85	циклохексанол	108-93-0	203-630-6					210	50	4	K
86	циклохексанон	108-94-1	203-631-1					40,8	10	2	K, EU
87	циклохексен	110-83-8	203-807-8					1000	300	4	
88	циклохексиламин	108-91-8	203-629-0					41	10	1	K
89	циклопентадиеен	542-92-7	208-835-4					210	75		
90	циклопентанон	120-92-3	204-435-9					690			
91	цинков оксид – дим	1314-13-2	215-222-5					5 (A)		4	
92	Циркониум [7440-67-7] – прав, легури и нерастворливи циркониумови соединенија	7440-67-7	231-176-9					1 (I)			
93	2,4-D (ISO) и неговите соли и естри ((2,4-дихлорофенокси) оцетна киселина)	94-75-7	202-361-1					1 (I)		4	K, Y
94	ДДТ (клофенотан (INN); дихлородифенилтрихлоретан, дикофан; 1,1,1-трихлор-2,2-бис(4 хлорфенил)етан)	50-29-3	200-024-3	3				1 (I)		4	K
95	декаборан	17702-41-9	241-711-8					0,25	0,05	1	K
96	деметон	8065-48-3						0,1	0,01	4	K
97	деметонметил	8022-00-2						4,8	0,5	4	K
98	диалилфталат	131-17-9	205-016-3					5			
99	4,4'-диаминодифенилметан	101-77-9	202-974-4	2	3			0,1		4	K, TDK
100	1,2-диаминоетан (етилendiамин)	107-15-3	203-468-6					25	10	4	K

101	диантимонов триоксид	1309-64-4	215-175-0	3						4
	– Производство							0,3 (I)		
	– Други							0,1 (I)		
102	диарсенов пентаоксид	1303-28-2	215-116-9	1				0,1 (I)		4 TDK
103	диарсенов триоксид (арсен (III) оксид)	1327-53-3	215-481-4	1				0,1 (I)		4 TDK, EKA
104	диатомејска земја (кременка - кизелгур), запалена и кварцен дим	68855-54-9	272-489-0					0,3 (A)		Y
105	диатомејска земја (кременка - кизелгур), незапалена	61790-53-2						4 (I)		Y
106	диазинос (ISO) (O,O-диетил-O(2-изопропил-бметилпириимидин-4-ил) тиофосфат)	333-41-5	206-373-8					0,1 (I)		4 K, Y
107	дибензил фталат	523-31-9	208-344-5					3		
108	дибензодиоксин и фуран, хлориран							5,10-8 (50 pg)		4 TDK
109	дibenзоилпероксид (бензоилпероксид)	94-36-0	202-327-6					5 (I)		1
110	диборан	19287-45-7	242-940-6					0,1	0,1	1
111	дибромдифлуорметан	75-61-6	200-885-5					870	100	4
112	1,2-диброметан (етилендибромид)	106-93-4	203-444-5	2				0,8	0,1	4 K, TDK
113	ди-n-бутиламин	111-92-2	203-921-8					29	5	1 K
114	2-дибутиламиноетанол	102-81-8	203-057-1					14		K
115	дибутилхидрогенфосфат	107-66-4	203-509-8					5		
116	2,6-ди-терц-бутил-р-крезол	128-37-0	204-881-4					10 (I)		
117	дибутилфенилфосфат	2528-36-1	219-772-7					3,5		K
118	дициклохексилфталат	84-61-7	201-545-9					5		
119	диазотен оксид	10024-97-2	233-032-0					180	100	4
120	диелдрин (ISO)	60-57-1	200-484-5	3				0,25 (I)		4 K
121	диетаноламин	111-42-2	203-868-0					15 (I)		K
122*	диетиламин	109-89-7	203-716-3					15	5	2 E U
123	2-диетиламиноетанол	100-37-8	202-845-2					24	5	1 K
124	O,O-диетил-O-(1,6-дихидро-6оксо-1-фенилпиридазин-3-ил)тиофосфат	119-12-0	204-298-5					0,2		K

125	диетилетер	60-29-7	200-467-2						308	100	2	E U
126	диетилфталат	84-66-2	201-550-6					3				
127	диетилсулфат	64-67-5	200-589-6	2	2			0,2	0,03	4	K, TDK	
128	дифениламин	122-39-4	204-539-4					5 (I)			K	
129	дифенилетер – пареа	101-84-8	202-981-2					7,1	1			
130	дифенилетер/бифенил – смеша на пареи							7,1	1			
131	дифенилметан-4,4'-диизоцианат (4,4'-метилендифенил диизоцианат)	101-68-8	202-966-0					0,05		1		
132	дифенилоксид – хлориран	55720-99-5						0,5 (I)			K	
133	дифосфор пентасулфид (фосфор пентасулфид)	1314-80-3	215-242-4					1			E U	
134	дихептилфталат (сите изомери)							5				
135	дихидрогенселенид	7783-07-5	231-978-9					0,07	0,02	2,5	E U	
136	1,2-дихлороксибензен (пирокатехол)	120-80-9	204-427-5					20 (I)			K	
137	1,3-дихлороксибензен (ресорцин)	108-46-3	203-585-2					45	10		K, EU	
138	1,4-дихлороксибензен (хидрокинон)	123-31-9	204-617-8	3	3			2 (I)		1		
139	4,4'-диизоцианатодихлорохексилметан	5124-30-1	225-863-2					0,054			K	
140	2,4-диизоцианатотолуен (4-метил-п-фенилен диизоцианат)	584-84-9	209-544-5	3				0,035	0,005	4		
141	2,6-диизоцианатотолуен (2-метил-п-фенилен диизоцианат)	91-08-7	202-039-0	3				0,035	0,005	4		
142	диизодецилфталат	26761-40-0	247-977-1					3				
143	диизопропиламин	108-18-9	203-558-5					20			K	
144	диизопропилетер	108-20-3	203-560-6					2100	500			
145	1,2-дихлорбензен (о-дихлорбензен)	95-50-1	202-425-9					122	20	2,5	K, EU	
146	1,3-дихлорбензен	541-73-1	208-792-1					20	3	4	K	
147	1,4-дихлорбензен (p-дихлорбензен)	106-46-7	203-400-5					122	20	2,5	E U	
148	3,3'-дихлорбензидин [91-94-1] и негови соли	91-94-1	202-109-0	2				0,03 (I)	0,003	4	K, TDK	
149	1,4-дихлорбут-2-ен	764-41-0	212-121-8	2				0,05	0,01	4	K, TDK	
150	2,2с-дихлордиетил етер	111-44-4	203-870-1					59	10	4	K	

151	дихлордифлуорметан (R12)	75-71-8	200-893-9						5000	1000	4	Y
152	1,3-дихлор-5,5-диметилхидантоин	118-52-5	204-258-7						0,2 (I)			
153	1,1-дихлоретан (етилидендихлорид)	75-34-3	200-863-5						412	100		K, EU
154	1,2-дихлоретан (етил хлорид)	107-06-2	203-458-1	2					20	5	4	TDK
155	1,1-дихлоретен (дихлоретилен)	75-35-4	200-864-0						8	2	4	Y
156	1,2-дихлоретен (cis-[156-59-2] и trans-[156-60-5]) (дихлоретилен)	540-59-0	208-750-2						800	200	4	
157	дихлорфлуорметан (R21)	75-43-4	200-869-8						43	10	4	
158	дихлорметан (метил хлорид)	75-09-2	200-838-9	3					350	100	4	BAT
159	дихлорметилбензен (смеша од изомери)	29797-40-8	249-854-8						30	5	4	K
160	2,2'-дихлор-4,4'-метилен дианилин [101-14-4] и негови соли (4,4'-детилен-бис-(2-хлоранилин) и негови соли)	101-14-4	202-918-9	2					0,02		4	K, TDK
161	1,1-дихлор-1-нитроетан	594-72-9	209-854-0						60	10		
162	дихлорпропен (сите изомери, освен 1,3-дихлор-1-пропен)	26952-23-8	248-134-0						5			K
163	1,3-дихлорпропен (cis-и trans-)	542-75-6	208-826-5						0,5	0,11	4	K, TDK
164	2,2-дихлорпропионска киселина (далапон)	75-99-0	200-923-0						5,9	1		
165	α,α-дихлортолуен (бензалхлорид)	98-87-3	202-709-2	3					0,1	0,015	4	
166	2,4-дихлортолуен	95-73-8	202-445-8						30	5	4	K
167	дихлорвос (ISO) (2,2-дихлорвинилдиметилфосфат)	62-73-7	200-547-7						1	0,11	4	K, Y
168	дикротофос (ISO) ((3)-2-диметилкарбамоил-1метилвинилдиметилфосфат)	141-66-2	205-494-3						0,25			K
169	дикватдибромид	85-00-7	201-579-4						0,5 (I)			K
170	N, N-диметилацетамид	127-19-5	204-826-4				2		36	10	2	K, EU
171	диметиламин	124-40-3	204-697-4						3,8	2	2,5	E U
172	N, N-диметиланилин	121-69-7	204-493-5	3					25	5	4	K
173	3,3'-диметилбензидин [119-93-7] и негови соли (о-толидин и негови соли)	119-93-7	204-358-0	2					0,03 (I)	0,003	4	K, TDK
174	2,2-диметилбутан	75-83-2	200-906-8						720	200	4	

175	2,3-диметилбутан	79-29-8	201-193-6						720	200	4	
176	1,3-диметилбутилацетат	108-84-9	203-621-7						300	50	1	
177	диметилетер	115-10-6	204-065-8						1920	1000		E U
178	N, N-диметилформамид	68-12-2	200-679-5				2		30	10	4	K, BAT
179	2,6-диметилхептан-4-он (диизобутилкетон)	108-83-8	203-620-1						290	50		
180	диметилнитрозамин (N-нитрозодиметиламин)	62-75-9	200-549-8	2							4	TDK
	– вулканизација, доработка, вклучително со складирање на технички производи од гума; складишта за автоделови изградени пред 1992								0,0025			
	– производство на полиакрилонитрил по сува постапка со употреба на диметилформалдехид								0,0025			
	– полнење на садови и реактори со амини								0,0025			
	– Друго								0,001			
181	диметилпропан (неопентан)	463-82-1	207-343-7						3000	1000		E U
182	2,2-диметилпропанол	75-84-3	200-907-3						360			
183	1,1-диметилпропилацетат	625-16-1							270	50	2	E U
184	N, N-диметилсулфамоилхлорид	13360-57-1	236-412-4	2					0,1		4	K, TDK
185	диметилсулфат	77-78-1	201-058-1	2	3						4	K, TDK
	- Производство								0,1	0,02		
	- Употреба								0,2	0,04		
186	диметилсулфоксид	67-68-5	200-664-3						160			K
187	3,3'-диметоксисбензидин [1190-4] и негови соли (о-дианизидин и негови соли)	119-90-4	204-355-4	2					0,03 (I)	0,003	4	K, TDK
188	диметоксиметан	109-87-5	203-714-2						3200	1000		
189	динитолмид	148-01-6	205-706-4						5 (I)			
190	динитрилоксална киселина (дициан)	460-19-5	207-306-5						22	10	4	K
191	динитро-о-крезол (сите изомери, освен 4,6-динитро-о-крезол)								0,2 (I)			K, BAT

192	2,6-динитротолуен	606-20-2	210-106-0	2	3	3		0,05	0,007	4	K, TDK
193	3,4-динитротолуен	610-39-9	210-222-1	2	3	3		1,5			K, TDK
194	динонилфталат (сите изомери освен диизононилфталат)							5			
195	1,4-диоксан	123-91-1	204-661-8	3				73	20	2	K
196	диоксатион (ISO) (1,4-диоксан-2,3-диил- O,O',O'-тетраетилбис(дитиофосфат))	78-34-2	201-107-7					0,2			K
197	диоктилфталат (сите изомери освен ди-п-октилфталат и ди- (2етилхексил)-фталат)							5			
198	дипропилетер	111-43-3	203-869-6					1050			
199	дисул (2-(2,4дихлорфенокси)етилхидрогенсулфат)	149-26-8	205-259-5					5 (I)			
200	дисулфирам	97-77-8	202-607-8					2 (I)		4	
201	дисулфотон (ISO) (O,O-диетил C-(2-етилтиоетил) дитиофосфат)	298-04-4	206-054-3					0,1			K
202	дитантапов пентоксид	1314-61-0	215-238-2					5 (I)			
203	диурон (ISO) (3-(3,4-дихлорфенил)-1,1диметилураат)	330-54-1	206-354-4	3				5 (I)			
204	дивинилбензен (сите изомери)	1321-74-0	215-325-5					50			
205	дисулфур декафлуорид	5714-22-7	227-204-4					0,26	0,025	1	
206	дисулфур дихлорид	10025-67-9	233-036-2					5,6	1	1	
207	DNOC (4,6-динитро-о-крезол)	534-52-1	208-601-1		3			0,2 (I)		4	K
208*	азотна киселина	7697-37-2	231-714-2					2,6	1	1	E U
209	Азот диоксид	10102-44-0	233-272-6					9,5	5	1	
210	азотен монооксид	10102-43-9	233-271-0					30	25		E U
211	ендосулфан (ISO) (1,2,3,4,7,7хексахлорбицикло[2.2.1]-2хептен- 5,6бисоксиметиленсулфит)	115-29-7	204-079-4					0,1 (I)			K
212	ендрин (ISO) (1,2,3,4,10,10-хексахлор-6,7епокси- 1,4,4а,5,6,7,8,8аоктахидро-1,4:5,8диметанонафтаген)	72-20-8	200-775-7					0,1 (I)		4	K, Y, BAT
213	енфлуран	13838-16-9	237-553-4					150	20	4	Y
214	2,3-епокси-1-пропанол (глицидол)	556-52-5	209-128-3	2	3	2		150	50	1	K

215	етандиол (гликол)	107-21-1	203-473-3						52	20	2	K, EU
216	етанол (етилалкохол)	64-17-5	200-578-6						1900	1000	4	Y
217	етантиол (етилмеркаптан)	75-08-1	200-837-3						1,3	0,5	1	
218	етилацетат	141-78-6	205-500-4						1400	400	1	Y
219	етилакрилат	140-88-5	205-438-8						21	5	1	K
220	етиламин	75-04-7	200-834-7						9,4	5		E U
221	етилбензен	100-41-4	202-849-4						442	100	2	K, BAT, EU
222	етилдиметиламин	598-56-1	209-940-8						20		1	
223	етиленимин (азиридин)	151-56-4	205-793-9	2	2				0,9	0,5	4	K, TDK
224	етипеноксид (оксиран)	75-21-8	200-849-9	2	2				2	1	4	K, TDK, EKA
225	етилформиат	109-94-4	203-721-0						310	100	1	K, Y
226	2-етилхексилакрилат	103-11-7	203-080-7						82	10	1	
227	2-етилхексилхлорформиат	24468-13-1	246-278-9						7,9			
228	5-етилиден-8,9,10-тринорборн-2ен	16219-75-3	240-347-7						25			
229	етилхлорацетат	105-39-5	203-294-0						5	1	1	K
230	етилхлорформиат	541-41-3	208-778-5						4,4			
231	етилметакрилат	97-63-2	202-597-5						250			
232	О-етил-О-(4-метилтиофенил)-Спропилдитиофосфат	35400-43-2	252-545-0						1			
233	4-етилморфолин	100-74-3	202-885-0						23			K
234	О-етил-О-(4нитрофенил)фенилтиофосфонат	2104-64-5	218-276-8						0,5 (I)		4	K
235	етион (ISO) (O, O, Oc, Oc-тетраетил-S, S-сметиленбис(дитиофосфат))	563-12-2	209-242-3						0,4			K
236	2-етоксиетанол (етилгликол)	110-80-5	203-804-1			2	2		19	5	4	K, BAT
237	2-етоксетилацетат (етилгликолацетат)	111-15-9	203-839-2			2	2		27	5	4	K, BAT
238	фенамифос (ISO) (етил-(4-метилтио-m-толил)-Низопропил фосфорамидат)	22224-92-6	244-848-1						0,1 (I)			K
239	m-фениленбис(метиламин)	1477-55-0	216-032-5						0,1			
240	o-фенилендиамин	95-54-5	202-430-6	3	3				0,1		4	K
241	p-фенилендиамин	106-50-3	203-404-7						0,1 (I)		4	K
242	фенилфосфин	638-21-1	211-325-4						0,05	0,01		
243	фенилхидразин	100-63-0	202-873-5	2	3				22	5		K

244	фенилизоцианат	103-71-9	203-137-6						0,05	0,01	1	
245	2-фенилпропен	98-83-9	202-705-0						246	50	2	E U
246	фенилтротон (ISO) (O,O-диметил-(4-нитро-м-толил) тиофосфат)	122-14-5	204-524-2						1			
247	фенхлорфос (ISO) (O,O-диметил-O-(2,4,5-трихлор фенил) тиофосфат)	299-84-3	206-082-6						5 (I)			K
248	2-феноксиетанол	122-99-6	204-589-7						110	20	1	K, Y
249	фенол	108-95-2	203-632-7						7,8	2		K, BAT, EU
250	фенсулфотион (ISO) (O,O-диетил-O-(4(метилсулфинил)фенил) тиофосфат)	115-90-2	204-114-3						0,1			K
251	фентион (ISO) (O,O-диметил-O-(4-метилтио-мтопил) тиофосфат)	55-38-9	200-231-9		3				0,2 (I)		4	K
252	фербам (ISO) (железов трис(диметилдитиокарбамат))	14484-64-1	238-484-2						15 (I)			
253	фероцен	102-54-5	203-039-3						5 (I)			
254	флуор	7782-41-4	231-954-8						1,58	1	2	BAT, EU
255	флуорид - неорг. (пресметано како флуор)								2,5 (I)			BAT, EU
256	флуорид и хидроген флуорид (вкупно присуство)								2,5		1	
257	флуороксен	406-90-6	206-977-1						10			
258	фонофос (ISO) (O-етилфенилетилдитиофосфонат)	944-22-9	213-408-0						0,1			K
259	форат (ISO) (O,O-диетил C(етилтио)метилдитиофосфат)	298-02-2	206-052-2						0,05			K
260	формалдехид	50-00-0	200-001-8	3					0,62	0,5	1	K, Y
261	формамид	75-12-7	200-842-0				2		18			K
262	фосфин	7803-51-2	232-260-8						0,14	0,1	2	E U
263	фосфор - црвена	7723-14-0	231-768-7						0,1 (I)		1	
264	фосфорна киселина	7664-38-2	231-633-2						1		2	E U
265	фосфор оксихлорид (фосфорилхлорид)	10025-87-3	233-046-7						1,3	0,2	4	
266	фосфор пентахлорид	10026-13-8	233-060-3						1			E U
267	фосфорен пентаоксид	1314-56-3	215-236-1						1			E U
268	фосфорен трихлорид	7719-12-2	231-749-3						2,8	0,5	1	
269	фурфурилалкохол	98-00-0	202-626-1						41	10		K
270	2-фурилметанал (фурфурал)	98-01-1	202-627-7	3					20	5		K, BAT

271	германиум тетрахидрид	7782-65-2	231-961-6						0,6				
272	глицеринитрат (нитроглицерин)	55-63-0	200-240-8						0,47	0,05	4	K	
273	глицолдинитрат (нитроглицол)	628-96-6	211-063-0						0,32	0,05	4	K	
274	глутарал (глутаралдехид)	111-30-8	203-856-5						0,42	0,1	1	Y	
275	хафниум и неговите соединенија	7440-58-6	231-166-4						0,5 (I)		4		
276	халотан	151-67-7	205-796-5						41	5	4	BAT	
277	хексафлуорацетон	684-16-2	211-676-3						0,7			K	
278	Хексахлороциклохексан 1,2,3,4,5,6 (технички мешавина на α -НСН [319-84-6] и β -НСН [319-85-7])								0,5 (I)			K	
279	хексахлороетан	67-72-1	200-666-4						9,8	1			
280	хексахлорнафтален (сите изомери)	1335-87-1	215-641-3						0,2 (I)			K	
281	хексаметилендиамин	124-09-4	204-679-6						2,3 (I)			K	
282	хексаметилен-1,6-диизоцианат	822-06-0	212-485-8						0,035	0,005	1		
283*	п-хексан	110-54-3	203-777-6				3		72	20		BAT, EU	
284	2-хексанон (метил п-бутилкетон)	591-78-6	209-731-1				3		21	5	4	K, BAT	
285	хептахлор (ISO) (1,4,5,6,7,8-хептахлор3а,4,7,7а-тетрахидро-4,7-метаноиндан)	76-44-8	200-962-3			3			0,5 (I)		4	K	
286	хептан (сите изомери)	142-82-5	205-563-8						2085	500		E U	
287	2-хептанон	110-43-0	203-767-1						238	50	2	K, EU	
288	3-хептанон (етилбутилкетон)	106-35-4	203-388-1						95	20		E U	
289	4-хептанон (дипропилкетон)	123-19-3	204-608-9						238				
290	хидразин	302-01-2	206-114-9			2			0,13	0,1	4	K, TD, EIA	
291	4-хидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетоналпохол)	123-42-2	204-626-7						240	50		K	
292	разладни средства за подмачкување кои се мешаат со вода и кои не се мешаат со вода (точка на палење над 100oC)								10				
293	инден	95-13-6	202-393-6						45				
294	индиум и негови соединенија	7440-74-6	231-180-0						0,1 (I)				
295	итриум	7440-65-5	231-174-8						5 (I)		4		
296	изобутан	75-28-5	200-857-2						2400	1000	4		
297	изобутилацетат	110-19-0	203-745-1						480	100	1	Y	
298	изобутиламин	78-81-9	201-145-4						15	5	4	K	

[illegible]

324	карбофуран (ISO) (2,3-дихидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат)	1563-66-2	216-353-0						0,1 (I)				
325	карбонилхлорид (фосген)	75-44-5	200-870-3						0,08	0,02	5	E U	
326	4,4'-карбонимидоил бис (N, N-диметиланилин) и негови соли	492-80-8	207-762-5						0,08 (I)		4		
327	кетен	463-51-4	207-336-9						0,9	0,5	1		
328	хлор	7782-50-5	231-959-5						1,5	0,5	1	E U	
329	хлордан (ISO) (1,2,4,5,6,7,8-октахлор3а,4,7,7а-тетрахидро-4,7-метаноиндан)	57-74-9	200-349-0	3					0,5 (I)		4	K	
330	хлорацеталдехид	107-20-0	203-472-8	3					3	1	1	K	
331	хлорацетилхлорид	79-04-9	201-171-6						0,2			K	
332	2-хлорацетофенон	532-27-4	208-531-1						0,3				
333	хлорацетон	78-95-5	201-161-1						3,8			K	
334	4-хлоранилин	106-47-8	203-401-0	2					0,2	0,04	4	K, TDK	
335*	хлорбензен	108-90-7	203-628-5						23	5	3	BAT, EU	
336	2-хлор-1,3-бутадиен (хлорпрен)	126-99-8	204-818-0						18	5	4	K	
337	1-хлорбутан	109-69-3	203-696-6						95,5	25	1		
338	1-хлор-1,1-дифлуоретан (R 142 b)	75-68-3	200-891-8						4200	1000	4		
339	хлордифлуорметан (R 22)	75-45-6	200-871-9						3600	1000		E U	
340	1-хлор-2,3-епоксипропан (епихлорхидрин)	106-89-8	203-439-8	2					12	3	4	K, TDK	
341	хлоретан (етилхлорид)	75-00-3	200-830-5	3					25	9	4	E U	
342	2-хлоретанол (етилхлорхидрин)	107-07-3	203-459-7						3,3	1	4	K, Y	
343	((2-хлорфенил)метил) малонитрил	2698-41-1	220-278-9						0,4			K	
344	хлорфлуорметан	593-70-4	209-803-2	2					1,4	0,5	4	TDK	
345	хлорметан (метилхлорид)	74-87-3	200-817-4	3					100	50	4		
346	5-хлор-2-метил-2,3-дихидроизотиазол-3-он [26172-55-4] и 2-метил-2,3-дихидроизотиазол-3он [2682-20-4] (3:1)								0,05			K	
347	1-хлорнафтаген	90-13-1	201-967-3						0,2				
348	2-хлорнафтаген	91-58-7	202-079-9						0,2				
349	1-хлор-4-нитробензен	100-00-5	202-809-6						0,5	0,075	4	K	
350	1хлор-1-нитропропан	600-25-9	209-990-0						100	20			
351	хлороцетна киселина	79-11-8	201-178-4						4	1	1	K	

352	3-хлорпропен (апилхлорид)	107-05-1	203-457-6					3	1	1	К
353	2-хлорпропионска киселина	598-78-7	209-952-3					0,44			К
354	α-хлортолуен (бензилхлорид)	100-44-7	202-853-6	2				0,2		4	TDK
355	хлортрифлуорид	7790-91-2	232-230-4					0,38	0,1	1	
356	хлортрифлуорметан (R 13)	75-72-9	200-894-4					4300	1000	4	
357	хлор диоксид	10049-04-4	233-162-8					0,28	0,1	1	
358	хлорвинилбензен (o, m, p)	1331-28-8	215-557-7					285			К
359	Клорпирифос (ISO) (O,O-диетил-O-(3,5,6-трихлор-2пиридил) тиофосфат	2921-88-2	220-864-4					0,2			К
360	Кобалт [7440-84-4] (како метал, кобалт оксид и кобалт сулфид) - добивање прав од кобалт, катализатори, карбидни сулстрати и магнети (подготовка на прав, збивање и механички третман на несинтерувани парчиња) - Други	7440-84-4	231-158-0					0,5 (I) 0,1 (I)		4	EKA
361	Калај [7440-31-5] (неоргански соединенија, пресметано како Sn)	7440-31-5	231-141-8					2 (I)			E U
362	Калај [7440-31-5] (органски соединенија, пресметано како Sn)	7440-31-5	231-141-8					0,1 (I)		4	К
363	силика (кремен)	14808-60-7	238-878-4					0,15 (A)			Y
364	силикатно (кремен) стакло	60676-86-0	262-373-8					0,3 (A)			Y
365	крезилглицидилетер	26447-14-3	247-711-4					70			
366	крезол (o, m, p)	1319-77-3	215-293-2					22	5		E U
367	криофлуоран (R 114)	76-14-2	200-937-7					7100	1000	4	
368	кристобалит	14464-46-1	238-455-4					0,15 (A)			
369	хром - метал, неоргански хром (II) соединенија и неоргански хром (III) соединенија (нерастворливи)							2			E U
370	хром (VI) соединенија, вклучувајќи оловен хром (во форма на прав / аеросоли), освен нерастворливи сулстанци во водата, како што се бариум хромат - рачно електролачно заварување - Подготовка на растворливи хром (VI) соединенија - Други			2				0,1 (I) 0,1 (I) 0,05 (I)		4	TDK, EKA, BAT
371	круфомат (ISO) (O-(4-терц-бутил-2-хлорфенил)O-метил метиламидофосфат)	299-86-5	206-083-1					5 (I)			К
372	ксилен (смеша од изомери)	1330-20-7	215-535-7					221	50	2	K, BAT, EU
373	m-ксилен	108-38-3	203-576-3					221	50	2	K, BAT, EU
374	o-ксилен	95-47-6	202-422-2					221	50	2	K, BAT, EU

375	p-ксилен	106-42-3	203-396-5						221	50	2	K, BAT, EU
376	ксилиден (сите изомери)	1300-73-8	215-091-4						25	5		K
377	кумен	98-82-8	202-704-5						100	20	2,5	K, EU
378	линдан (γ-1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан)	58-89-9	200-401-2						0,5 (I)		4	K, BAT
379	Литиум хидрид	7580-67-8	231-484-3						0,025			E U
380	малатион (ISO) (S-(1,2-бис(етоксикарбонил)етил) O,O-диметил дитиофосфат)	121-75-5	204-497-7						15 (I)			
381	Манган и неоргански соединенија, вклучувајќи триманган тетраоксид	7439-96-5 1317-35-7	231-105-1 215-266-5						0,5 (I)		4	Y
382	мекинол (4-метоксифенол)	150-76-5	205-769-8						5			
383	мекрилат (метил 2-цианоакрилат)	137-05-3	205-275-2						9,2	2		
384	метанол (метилалкохол)	67-56-1	200-659-6						260	200		K, BAT, EU
385	метантиол (метилмеркаптан)	74-93-1	200-822-1						1	0,5	1	
386	метилацетат	79-20-9	201-185-2						610	200	4	Y
387	метилакрилат	96-33-3	202-500-6						18	5	1	K
388	метиламин	74-89-5	200-820-0						13	10	1	
389	N-метиланилин	100-61-8	202-870-9						2,2	0,5	4	K
390	2-метилбутан-1-ол	137-32-6	205-289-9						360			
391	3-метилбутан-1-ол	123-51-3	204-633-5						370	100	4	Y
392	2-метил-2-бутанол (терц-Пентанол)	75-85-4	200-908-9						360			
393	3-метилбутан-2-ол	598-75-4	209-950-2						360			
394	3-метилбутан-2-он (метилизопропилкетон)	563-80-4	209-264-3						705			
395	2-метилбут-3-ен-2-ол	115-18-4	204-068-4						2	0,6	2	
396	1-метилбутил ацетат	626-38-0	210-946-8						270	50	2	E U
397	2-метилбутил ацетат	624-41-9	210-843-8						270	50	1	Y
398	метилциклохексан	108-87-2	203-624-3						2000	500	4	
399	метилциклохексанол (сите изомери)	25639-42-3	247-152-6						235	50	4	
400	2-метилциклохексанон	583-60-8	209-513-6						230	50	4	K
401	метил-2-((((4,6-диметил-2-пиримидинил)амино)карбонил)амино)сулфонил)бензоат	74222-97-2	277-780-6						5			
402	4,4'-метиленди-о-толуидин	838-88-0	212-658-8	2					0,05		4	K, TDK

403	4-метил-п-фенилендиамин (2,4-толуендиамин)	95-80-7	202-453-1	2				0,1		4	K, TDK
404	метилформиат	107-31-3	203-481-7					120	50	1	K, Y
405	5-метил-2-хексанон	110-12-3	203-737-8					95	20		E U
406	5-метил-3-хептанон	541-85-5	208-793-7					53	10	2	E U
407	метилизотианат	624-83-9	210-886-3					0,024	0,01	1	K
408	метилјодид (јодометан)	74-88-4	200-819-5	3				2	0,3	4	K
409	метилхлорацетат (метилни естер хлороцетне киселина)	96-34-4	202-501-1					4,5	1	1	K
410	метилметакрилат (метил 2-метилпроп-2-еноат; метил 2-метилпропеноат)	80-62-6	201-297-1					210	50	1	Y
411	4-метилморфолин	109-02-4	203-640-0					20			K
412	2-метилпентан	107-83-5	203-523-4					720	200	4	
413	3-метилпентан	96-14-0	202-481-4					720	200	4	
414	2-метил-2,4-пентандиол	107-41-5	203-489-0					49	10	1	
415	4-метилпентан-2-ол (метиламилалкохол)	108-11-2	203-551-7					110	25	4	K
416	4-метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)	108-10-1	203-550-1					83	20	2,5	BAT, EU
417	4-метил-3-пентен-2-он (мезитилоксид)	141-79-7	205-502-5					100	25		K
418	N-метил-2-пиридон (пареи)	872-50-4	212-828-1					80	19	4	K, Y
419	2-метилпропан-1-ол (изобутанол)	78-83-1	201-148-0					310	100	1	Y
420	2-метил-2-пропанол (терц-бутилалкохол)	75-65-0	200-889-7					62	20	4	
421	2-метилпропилметакрилат	97-86-9	202-613-0					300			
422	N-метил-2,4,6-N-тетранитроанилин (тетрил)	479-45-8	207-531-9					1,5 (I)			K
423	1-метилтиоетилиденаминометилкарбамат	16752-77-5	240-815-0					2,5 (I)			K
424	метил жива сребро	22967-92-6						0,01 (I)		4	K, BAT
425	2-метоксианилин (о-анисидин)	90-04-0	201-963-1	2	3			0,5	0,1	4	K, TDK
426	3-метоксианилин (m-анисидин)	536-90-3	208-651-4					0,5			K
427	4-метоксианилин (p-анисидин)	104-94-9	203-254-2					0,51	0,1	4	K
428	2-метоксиетанол (метилгликол)	109-86-4	203-713-7			2	2	16	5	4	K
429	2-метоксиетилацетат (метилглицолацетат)	110-49-6	203-772-9			2	2	25	5	4	K
430	2-(2-метоксиетокси)етанол	111-77-3	203-906-6					50,1	10		K, EU
431	метоксифлуран	76-38-0	200-956-0					14			
432	метоксихлор (DMDT)	72-43-5	200-779-9					15 (I)		4	

433	2-метокси-1-метилетилацетат	108-65-6	203-603-9							275	50	2	K, EU
434	(2-метоксиметилетокси)пропанол (смеша на изомери)	34590-94-8	252-104-2							308	50		K, EU
435	1-метокси-2-пропанол (пропиленгликолнометил етер)	107-98-2	203-539-1							375	100	1,5	K, EU
436	2-метоксипропанол	1589-47-5	216-455-5						2	75	20	4	K
437	2-метоксипропилацетат	70657-70-4	274-724-2						2	110	20	4	K
438	6-метокси-м-толуидин	120-71-8	204-419-1							0,5		4	K, TDK
439	метрибузин (ISO) (4-амино-6-терц-бутил-3метилтио-1,2,4-триазин-5-он)	21087-64-9	244-209-7							5			
440	мевинфос (ISO) (2-метоксикарбонил-1метилвинилдиметилфосфат)	7786-34-7	232-095-1							0,093	0,01		K
441	мезитилен (1,3,5-триметилбензен)	108-67-8	203-604-4							100	20		E U
442	брашно - (во пекарница)	68525-86-0	271-199-1							4 (l)			
443	Молибденови соединенија, растворливи (сметано како Mo)									5 (l)		4	
444	монокротофос (ISO) (диметил 1-метил-2(метилкарбамоил)винилфосфат)	6923-22-4	230-042-7	3						0,25 (l)			K
445	морфолин	110-91-8	203-815-1							36	10	2	E U
446	мравја киселина	64-18-6	200-579-1							9	5		E U
447	нафталин	91-20-3	202-049-5							50	10		E U
448	1,5-нафтапендиизоцианат	3173-72-6	221-641-4							0,087	0,01	1	
449	1-нафтиламин	134-32-7	205-138-7							1 (l)	0,17	4	K
450	налед (ISO) (1,2-дибром-2,2дихлоретилдиметилфосфат)	300-76-5	206-098-3							3 (l)		4	K
451	натриум азид	26628-22-8	247-852-1							0,1		3	K, EU
452	натриум диетилдитиокарбамат	148-18-5	205-710-6							2 (l)		4	
453	натриум 2,2-дихлорпропионат	127-20-8	204-828-5							5,9	1		
454	натриум флуорацетат	62-74-8	200-548-2							0,05 (l)		4	K
455	Натриум хидроксид	1310-73-2	215-185-5							2 (l)		1	Y
456	Никел [7440-02-0] како - метал и никел карбонат - никел оксид, никел сулфид и сулфидна руда	7440-02-0	231-111-4	3						0,5 (l) 0,5 (l)		4	TDK, ECHA, BHT
457	соединенија на никел (Во форма на вдишувачки капки)									0,05 (l)		4	TDK
458	никотин (ISO) ((C)-3-(1-метил-2пиридинил)пиридин)	54-11-5	200-193-3							0,5			K, EU
459	Ниобиум	7440-03-1	231-113-5							5 (l)			

460	Ниобиум соединенија - нерастворливи								5 (I)				
461	Ниобиум соединенија - растворлив								0,5 (I)				
462	2,2',2"-нитрилотриетанол	102-71-6	203-049-8						5 (I)				
463	p-нитроанилин	100-01-6	202-810-1						6	1		K, Y	
464*	нитробензен	98-95-3	202-716-0	3					1	0,2		K, BAT, EU	
465	нитроетан	79-24-3	201-188-9						310	100			
466	нитрометан	75-52-5	200-876-6						250	100		K	
467	2-нитронафтален	581-89-5	209-474-5	2					0,25	0,035	4	TDK	
468	1-нитропропан	108-03-2	203-544-9						92	25	1	K	
469	2-нитропропан	79-46-9	201-209-1	2					18	5	4	TDK	
470	2-нитротолуен	88-72-2	201-853-3						0,5		4	K, TDK	
471	3-нитротолуен	99-08-1	202-728-6						28	5	4	K	
472	4-нитротолуен	99-99-0	202-808-0						28	5	4	K	
473	5-нитро-o-толуидин	99-55-8	202-765-8						0,5		4	K	
474	N-Нитрозоди-n-бутиламин , N-Нитрозодиметиламин N-Нитрозодиметиламин , n-нитрозодиметилам N-Нитрозоди-i-пропиламин , N-Нитрозоди-n-пропиламин N-Нитрозоетилфениламин, N-Нитрозометилетиламин N-Нитрозометилфениламин, N-Нитрозоморфолин N-Нитрозопиперидин, N-Нитрозопирилодин												
	– вулканизација, доработка, вклучително со складирање на технички производи од гума; складишта за автоделови изградени пред 1992								0,0025				
	– производство на полиакрилонитрил по сува постапка со употреба на диметилформалдехид								0,0025				
	– полнење на садови и реактори со амини								0,0025				
	– Друго								0,001				
475	Норфлуран	811-97-2	212-377-0						4200	1000	4	Y	
476	Оцетна киселина	64-19-7	200-580-7						25	10		E U	
477	Јаглерод диоксид	124-38-9	204-696-9						9000	5000		E U	
478	Јаглерод дисулфид	75-15-0	200-843-6					3	30	10	4	K, BAT	
479	Јаглерод моноксид	630-08-0	211-128-3					1	35	30	2	BAT	

501	пентан-1-ол	71-41-0	200-752-1					360				
502	пентан-2-ол	6032-29-7	227-907-6					360				
503	пентан-3-ол	584-02-1	209-526-7					360				
504	пентан-2-он	107-87-9	203-528-1					710	200	4		
505	пентан-3-он (диетилкетон)	96-22-0	202-490-3					700				
506	пентилацетат	628-63-7	211-047-3					270	50	2	E U	
507	3-пентилацетат	620-11-1						270	50	2	E U	
508	перхидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин	121-82-4	204-500-1					1,5				
509	пиндон (ISO) (2-пиловалополиндан-1,3-дион)	83-26-1	201-462-8					0,1 (I)				
510	пиперазин	110-85-0	203-808-3					0,1		3	E U	
511*	пиретрин	8003-34-7	232-319-8					1			E U	
512	пиретрин I (2,2-диметил-3-[2-метилпроп-1-енил]циклопропанкарбоксилна киселина-O-(+)-cis-4-(3-метил-2(пента-2,4-диенил)циклопент-2ен-1-он]естер)	121-21-1	204-455-8					5			K	
513	пиретрин II (2,2-диметил-3-(3-метокси-2-метил-3-оксопроп-1енил)циклопропанкарбоксилна киселина-O-(+)-cis-[3-метил-1оксо-2-(2,4-пентадиен-1-ил)2-циклопентен-4-ил]естер)	121-29-9	204-462-6					5			K	
514	2-пиридиламин	504-29-0	207-988-4					2	0,5			
515	пиридин	110-86-1	203-809-9					15	5		E U	
516	пиридин-2-тиол-1-оксид, натриумов сол	3811-73-2 15922-78-8	223-296-5 240-062-8					1		4	K, Y	
517	Платина - метал	7440-06-4	231-116-1					1 (I)			E U	
518	Соединенија на платина (пресметано како Pt)							0,002 (I)				
519	полиетилен гликол (PEG) - средна молска маса 200-400)							1000 (I)		4	Y	
520	полиетилен гликол 600 (полиетиленгликол 600)							1000 (I)		4	Y	
521	Портланд цемент (прав)	68475-76-3	270-659-9					5 (I)				
522	Прав од тврди дрва			1				5 (I*)		4	TDK, EU	
523	Прав кој содржи влакна - неоргански (освен азбест)							500.000 v/m3		4		
524	Пропан	74-98-6	200-827-9					1800	1000	4		

525	пропан-1,2-диилдинитрат	6423-43-4	229-180-0					0,34	0,05		K
526	пропан-2-ол (изопропилалкохол; изопропанол)	67-63-0	200-661-7					500	200	4	Y, BAT
527	пропилацетат	109-60-4	203-686-1					420	100	1	
528	пропиленоксид (1,2-епоксипропан; метилоксиран)	75-56-9	200-879-2	2	2			6	2,5	4	K, TDK
529	пропилнитрат	627-13-4	210-985-0					110	25		
530	2-(пропилокси)етанол (n-пропилглицол)	2807-30-9	220-548-6					86	20	1	K, Y
531	2-(пропилокси)етилацетат	20706-25-6						120	20	1	K, Y
532	пропин	74-99-7	200-828-4					1700	1000	4	
533	проп-2-ин-1-ол (пропаргилалкохол)	107-19-7	203-471-2					4,7	2		K
534	пропионска киселина	79-09-4	201-176-3					31	10	2	E U
535	пропоксур (ISO) (2изопропоксибензилметилкарбамат)	114-26-1	204-043-8					2 (I)			
536	ротенон	83-79-4	201-501-9					5 (I)			K
537	селен [7782-49-2] и негови соединенија	7782-49-2	231-957-4					0,1 (I)			
538	силициумова киселина	7699-41-4	231-716-3					0,3 (A)			Y
539	силикагел	7631-86-9	231-545-4					4 (I)			Y
540	талк - без азбестни влакна	14807-96-6	238-877-9					2 (A)			Y
541	Сребро [7440-22-4] (растворливи соединенија, сметано како Ag)	7440-22-4	231-131-3					0,01			E U
542	стирен	100-42-5	202-851-5					86	20	4	Y, BAT
543	стрихнин	57-24-9	200-319-7					0,15 (I)		4	K
544	сулфотеп (ISO) (O,O,O-тетраетилдигитиопирофосфат)	3689-24-5	222-995-2					0,1			K, EU
545	сулфурилдифлуорид	2699-79-8	220-281-5					21			
546	Олово [7439-92-1] и неговите соединенија (сметано како Pb) освен оловен арсенат, олово хромат и алкилоповни соединенија	7439-92-1	231-100-4			3	1	0,1 (I)		4	BAT, EU
547	Олово хромат	7758-97-6	231-846-0	3		3	1			4	
548	Олово тетраетил (пресметано како Pb)	78-00-2	201-075-4					0,05		4	K, BAT
549	Олово тетраметил (пресметано како Pb)	75-74-1	200-897-0					0,05		4	K, BAT
550	2,4,5-T (ISO) (2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина)	93-76-5	202-273-3					10 (I)		4	K, Y
551	Соединенија на талиум- растворливи							0,1 (I)		4	
552	телур [13494-80-9] и негови соединенија	13494-80-9	236-813-4					0,1 (I)		4	

553	ТЕПП (ISO) (тетраетилпирофосфат)	107-49-3	203-495-3							0,06	0,005	4	K
554	терфенил (сите изомери)	26140-60-3	247-477-3							5 (I)			
555	терпентиново масло	8006-64-2	232-350-7							560	100	1	K
556	1, 1, 2, 2-тетраброметан (ацетилентетрабромид)	79-27-6	201-191-5							14	1	4	
557	тетраетилсиликат	78-10-4	201-083-8							170	20	1	
558	тетрахидрофуран	109-99-9	203-726-8							150	50	2	K, BAT, EU
559	3а, 4, 7, 7а-тетрахидро-4, 7-метаноинден	77-73-6	201-052-9							2,7	0,5	1	
560	тетрахлор-1, 2-дифлуоретан (R112)	76-12-0	200-935-6							1700	200	4	
561	1, 1, 1, 2-тетрахлор-2, 2-дифлуоретан (R 112 а)	76-11-9	200-934-0							8500	1000	4	
562	1, 1, 2, 2-тетрахлоретан	79-34-5	201-197-8							7	1		K
563	тетрахлоретилен (перхлоретилен)	127-18-4	204-825-9	3						345	50	4	K, BAT
564	2, 3, 4, 6-тетрахлорфенол	58-90-2	200-402-8							0,5 (I)			K
565	тетрахлорметан (јаглен-тетрахлорид)	56-23-5	200-262-8	3						64	10	4	K, BAT
566	тетрахлорнафтален (сите изомери)	1335-88-2	215-642-9							2 (I)			K
567	N, N, N', N'-тетраметил-4, 4' метилендианилин	101-61-1	202-959-2							0,1 (I)		4	TDK
568	тетраметилортосиликат	681-84-5	211-656-4							1	0,16	1	
569	тетраметилсулфониотрил	3333-52-6								2,8	0,5	4	K
570	тетранатриум пирофосфат	7722-88-5	231-767-1							5 (I)			
571	тиогликолна киселина	68-11-1	200-677-4							4			K
572	тирам (бис(Н, Н-диметилтиокарбамоил) дисулфид)	137-26-8	205-286-2	3						5 (I)		4	
573	Толуен	108-88-3	203-625-9							192	50	2	K, BAT, EU
574	m-толуидин (3-аминотолуен)	108-44-1	203-583-1							9			K
575	о-толуидин [95-53-4] и негови соли	95-53-4	202-429-0	2						0,5		4	K, TDK
576	p-толуидин (4-аминотолуен)	106-49-0	203-403-1	3						1	0,2	4	K
577	трибутилфосфат	126-73-8	204-800-2							2,5			K, Y
578	трибутилкалај бензоат (како ТБТО, со бис(трибутилкалај) оксид)	4342-36-3	224-399-8							0,05	0,0021	1	K, Y
579	три-п-бутилкалајни соединенија (како ТБТО, со бис(трибутилкалај) оксид)									0,05		1	K, Y
580	трибутилкалај флуорид (како ТБТО, со бис(трибутилкалај) оксид)	1983-10-4	217-847-9							0,05	0,0021	1	K, Y

581	трибутилкалај хлорид (како ТБТО, со бис(трибутилкалај) оксид)	1461-22-9	215-958-7						0,05	0,0021	1	K, Y
582	трибутилкалај линолеат (како ТБТО, со бис(трибутилкалај) оксид)	24124-25-2	246-024-7						0,05	0,0021	1	K, Y
583	трибутилкалај метакрилат (како ТБТО, со бис(трибутилкалај) оксид)	2155-70-6	218-452-4						0,05	0,0021	1	K, Y
584	трибутилкалај нафтенат (како ТБТО, со бис(трибутилкалај) оксид)	85409-17-2	287-083-9						0,05	0,0021	1	K, Y
585	тридимит	15468-32-3	239-487-1						0,15 (A)			
586	триетиламин	121-44-8	204-489-4						8,4	2	1,5	K, EU
587	трифениламин	603-34-9	210-035-5						5 (I)			
588	трифенилфосфат	115-86-6	204-112-2						3 (I)			
589	трикарбонил (етациклопентадиенил) манган	12079-65-1	235-142-4						0,1			K
590	трикарбонил (метилциклопентадиенил) манган	12108-13-3	235-166-5						0,2			K
591	трихлорбензен (сите изомери освен 1,2,4-трихлорбензен)	12002-48-1	234-413-4						38	5	4	K
592	1,2,4-трихлорбензен	120-82-1	204-428-0						15,1	2	2,5	K, EU
593	2,3,4-трихлорбут-1-ен	2431-50-7	219-397-9	3					0,035	0,005	4	TDK
594	1,1,1-трихлоретан (метилхлорформ)	71-55-6	200-756-3						555	100	2	BAT, EU
595	1,1,2-трихлоретан	79-00-5	201-166-9						55	10	4	K
596	трихлоретилен (трихлоретен)	79-01-6	201-167-4	2	3				270	50	4	Y, BAT
597	трихлорфенол [25167-82-2] и негови соли (сите изомери освен 2,4,5- и 2,4,6-трихлорфенола)	25167-82-2	246-694-0						0,5 (I)			
598	2,4,5-трихлорфенол	95-95-4	202-467-8						0,5 (I)			
599	трихлорфлуорметан (R 11)	75-69-4	200-892-3						5700	1000	4	Y
600	трихлорметан (хлороформ)	67-66-3	200-663-8	3					10	2		K, EU
601	трихлорметансулфенилхлорид	594-42-3	209-840-4						0,8			
602	трихлорнафтален	1321-65-9	215-321-3						5 (I)			K
603	трихлорнитрометан (хлорпикрин)	76-06-2	200-930-9						0,68	0,1	1	
604	α, α -трихлортолуен	98-07-7	202-634-5	2					0,1	0,012	4	TDK
605	1,1,2-трихлортрифлуоретан (R 113)	76-13-1	200-936-1						3900	500	4	
606	трикрезилфосфат (ооо, оот, оор, отт, отр, орр)	78-30-8	201-103-5						0,1			K
607	1,2,3-триметилбензен	526-73-8	208-394-8						100	20		E U

608	1,2,4-триметилбензен	95-63-6	202-436-9					100	20		E U
609	3,5,5-триметил-2-циклохексен-1-он (изофорон)	78-59-1	201-126-0	3				11	2	1	K, Y
610	триметилфосфит	121-45-9	204-471-5					2,6			
611	2,2,4-триметилхексаметилен-1,6-диизоцианат	16938-22-0	241-001-8					0,04			
612	2,4,4-триметилхексаметилен-1,6-диизоцианат	15646-96-5	239-714-4					0,04			
613	2,4,6-тринитрофенол (пикринска киселина)	88-89-1	201-865-9					0,1 (I)			E U
614	2,4,6-тринитротолуен (сите изомери и технички смеси) (ТНТ)	118-96-7	204-289-6					0,1	0,011	4	K
615	вештачки минерални влакна							500 vI/m3			TDK
616	соединенија на ураниум		231-170-6					0,25 (I)		4	
617	валералдехид	110-62-3	203-784-4					175			
618	Ванадиум	7440-62-2	231-171-1					0,5 (I)			
619	ванадиум карбид	12070-10-9	235-122-5					0,5 (I)			
620	ванадиум пентоксид	1314-62-1	215-239-8	3				0,05 (A)		4	
621	варфарин	81-81-2	201-377-6					0,5 (I)		4	
621	винилацетат	108-05-4	203-545-4					36	10	1	
622	винилхлорид (хлоретилен)	75-01-4	200-831-0	1				7,77	3		TDK, EU
623	1-винил-2-пиропидон	88-12-0	201-800-4	3				0,5	0,1	4	K
624	винилтолуен (сите изомери)	25013-15-4	246-562-2					490	100	1	
625	водород Азид	7782-79-8	231-965-8					0,18	0,1	1	
626	бром водород	10035-10-6	233-113-0					6,7	2	1	E U
627	Цијан водород (циановодородна киселина)	74-90-8	200-821-6					11	10	4	K, BAT
628	Флуороводород	7664-39-3	231-634-8					1,5	1,8	1,5	BAT, EU
629	хлороводород, безводен	7647-01-0	231-595-7					8	5	2	E U
630	водород пероксид	7722-84-1	231-765-0					1,4	1	1	
631	водород сулфид	7783-06-4	231-977-3					14	10	1	
632	Волфрам	7440-33-7	231-143-9					5 (I)			
633	волфраам соединенија - нерастворливи							5 (I)			
634	волфраам соединенија - растворливи							1 (I)			
635	Жива сребро	7439-97-6	231-106-7					0,1		4	BAT
636	жива-сребро соединенија - неоргански							0,1 (I)		4	K, BAT
637	жива-сребро соединенија - органски							0,01 (I)		4	K, BAT
638	сулфурна киселина и сулфур триоксид (мерена како сулфурна киселина)	7664-93-9 7446-11-9	231-639-5 231-197-3					0,1 (I)			Y
639	сулфур диоксид	7446-09-5	231-195-2					1,3	0,5		Y
640	сулфур хексафлуорид	2551-62-4	219-854-2					6100	1000	4	

ПРИЛОГ бр. 2**ОБВРЗУВАЧКИ БИОЛОШКИ ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ И МЕРКИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА****1. ОЛОВО И НЕГОВИТЕ ЈОНСКИ СМЕСИ**

- 1.1 Биолошкото следење мора да го опфаќа мерењето на концентрацијата на оловото во крвта ((PbV) со користење на апсорпционa спектрометрија или со метода која дава еквивалентни резултати. Обврзувачката биолошка гранична вредност изнесува:

70 μ (микро) Pb/100 ml крв

- 1.2 Следењето на здравствената состојба се спроведува доколку:

- Изложеноста на концентрацијата на олово во воздухот е поголема од 0,070 mg/m³, мерена како просек во текот на работната недела со времетраење повеќе од 40 часа, или
- Кај поедини работници измерената концентрација на олово во крвта е поголемо од 40 μ (микро) Pb/100 ml крв. Забраната не се применува доколку хемиската супстанца е дел од друга хемиска супстанца или отпад под услов поединечната концентрација во истите да е помала од утврдената гранична вредност во табелата.

Име на супстанцата	Карактеристични показатели	Биолошки примероци	Времетраење	Биолошки мерни вредности (ВАТ)
Неорганско олово и неговите соединенија	Олово	Крв		1,93mmol/l (400mg/l) - машки 1,45mmol/l (300mg/l) - жени

ПРИЛОГ бр. 3 ЗАБРАНИ

Се забранува производството, употребата и изработката на хемиски супстанции при работа и дејности кои вклучуваат хемиски супстанции кои се прикажани во долу наведената табела.

Супстанца	CAS бр.
формалдехид	50-00-0
ДДТ	50-29-3
бензо (а) пирен	50-32-8
<i>о-Ацетилсалицилова киселина</i>	50-78-2
никотин (ISO)	54-11-5
фентион (ISO)	55-38-9
глицеринтринитрат	55-63-0
тетрахлорметан	56-23-5
бис (трибутилкалај) оксид	56-35-9
паратион (ISO)	56-38-2
стрихнин	57-24-9
хлордан (ISO)	57-74-9
линдан	58-89-9
2,3,4,6-тетрахлорфенол	58-90-2
диетилетер	60-29-7
диелдрин (ISO)	60-57-1
амитрол (ISO)	61-82-5
Анилин	62-53-3
дихлорвос (ISO)	62-73-7
натриум флуорацетат	62-74-8
диметилнитрозамин	62-75-9
карбарил (ISO)	63-25-2
етанол	64-17-5
мравја киселина	64-18-6
Оцетна киселина	64-19-7
диетилсулфат	64-67-5
метанол	67-56-1
пропан-2-ол (изопропилалкохол; изопропанол)	67-63-0
ацетон	67-64-1
трихлорметан	67-66-3
диметилсулфоксид	67-68-5
хексахлороетан	67-72-1
тиогликолна киселина	68-11-1
N, N-диметилформамид	68-12-2
Бутан-1-ол	71-36-3
пентан-1-ол	71-41-0
Бензен	71-43-2
1,1,1-трихлоретан (метилхлорформ)	71-55-6
ендрин (ISO)	72-20-8
метоксихлор (DMDT)	72-43-5
хлорметан	74-87-3
метилјодид	74-88-4
метиламин	74-89-5
Цијан водород	74-90-8
метантиол	74-93-1

бромхлорметан	74-97-5
Пропан	74-98-6
пропин	74-99-7
хлоретан	75-00-3
винилхлорид	75-01-4
етиламин	75-04-7
ацетонитрил	75-05-8
ацеталдехид	75-07-0
етантиол	75-08-1
дихлорметан	75-09-2
формаид	75-12-7
Јаглерод дисулфид	75-15-0
етиленоксид	75-21-8
изобутан	75-28-5
2-аминопропан	75-31-0
1,1-дихлоретан	75-34-3
1,1-дихлоретен	75-35-4
дихлорфлуорметан (R21)	75-43-4
карбонилхлорид	75-44-5
хлордифлуорметан (R 22)	75-45-6
јодоформ	75-47-8
нитрометан	75-52-5
пропиленоксид	75-56-9
дибромдифлуорметан	75-61-6
бромтрифлуорметан (R13 B1)	75-63-8
терц-бутиламин	75-64-9
2-метил-2-пропанол	75-65-0
1-хлор-1,1-дифлуоретан (R 142 b)	75-68-3
трихлорфлуорметан (R 11)	75-69-4
дихлордифлуорметан (R12)	75-71-8
хлортрифлуорметан (R 13)	75-72-9
Олово тетраметил	75-74-1
2,2-диметилбутан	75-83-2
2,2-диметилпропанол	75-84-3
2-метил-2-бутанол	75-85-4
2,2-дихлорпропионска киселина	75-99-0
пентахлоретан	76-01-7
трихлорнитрометан	76-06-2
1,1,1,2-тетрахлор-2,2-дифлуоретан (R 112 a)	76-11-9
тетрахлор-1,2-дифлуоретан (R112)	76-12-0
1,1,2-трихлортрифлуоретан (R 113)	76-13-1
криофлуоран (R 114)	76-14-2
камфор (кафра ?!)	76-22-2
метоксифлуран	76-38-0
хептахлор (ISO)	76-44-8
3а,4,7,7а-тетрахидро-4,7метаноинден	77-73-6
диметилсулфат	77-78-1
Олово тетраетил	78-00-2
тетраетилсиликат	78-10-4
трикрезилфосфат	78-30-8
диоксатион (ISO)	78-34-2
3,5,5-триметил-2-циклохексен-1-он	78-59-1
изопентан	78-78-4
изобутиламин	78-81-9

2-метилпропан-1-ол	78-83-1
Бутан-2-ол	78-92-2
бутанон	78-93-3
хлорацетон	78-95-5
1,1,2-трихлоретан	79-00-5
трихлоретилен	79-01-6
хлорацетилхлорид	79-04-9
акриламид	79-06-1
пропионска киселина	79-09-4
хлороцетна киселина	79-11-8
метилацетат	79-20-9
нитроетан	79-24-3
1,1,2,2-тетраброметан	79-27-6
2,3-диметилбутан	79-29-8
1,1,2,2-тетрахлоретан	79-34-5
2-нитропропан	79-46-9
4,4'-изопропилидендифенол	80-05-7
метилметакрилат	80-62-6
2-аминонафтален-1-сулфонска киселина	81-16-3
варфарин	81-81-2
пиндон (ISO)	83-26-1
ротенон	83-79-4
дициклохексилфталат	84-61-7
диетилфталат	84-66-2
дикватдибромид	85-00-7
анхидрид на фтална киселина	85-44-9
бензилбутилфталат	85-68-7
азинфос-метил (ISO)	86-50-0
Анту ISO	86-88-4
1-винил-2-пиролидон	88-12-0
2-нитротолуен	88-72-2
2,4,6-тринитрофенол	88-89-1
2-сек-бутилфенол	89-72-5
2-метоксианилин	90-04-0
1-хлорнафтален	90-13-1
2,6-диизоцианатотолуен	91-08-7
нафталин	91-20-3
2-хлорнафтален	91-58-7
3,3'-дихлорбензидин	91-94-1
дифенил-3,3',4,4'-тетраилтетраамин	91-95-2
дифенил	92-52-4
2,4,5-Т (ISO)	93-76-5
дибензоилпероксид	94-36-0
2,4-D (ISO)	94-75-7
инден	95-13-6
<i>о-ксилен</i>	95-47-6
1,2-дихлорбензен	95-50-1
<i>о-толуидин</i>	95-53-4
о-фенилендиамин	95-54-5
1,2,4-триметилбензен	95-63-6
2,4-дихлортолуен	95-73-8
4-метил- <i>т</i> -фенилендиамин	95-80-7
2,4,5-трихлорфенол	95-95-4
3-метилпентан	96-14-0

пентан-3-он	96-22-0
метилакрилат	96-33-3
метилхлорацетат	96-34-4
етилметакрилат	97-63-2
дисулфирам	97-77-8
2-метилпропилметакрилат	97-86-9
фурфуриалкохол	98-00-0
2-фурилметанал	98-01-1
α, α, α -трихлортолуен	98-07-7
4-терц-бутилтолуен	98-51-1
4-терц-бутилфенол	98-54-4
кумен	98-82-8
2-фенилпропен	98-83-9
α, α -дихлортолуен	98-87-3
бензоилхлорид	98-88-4
нитробензен	98-95-3
3-нитротолуен	99-08-1
5-нитро-о-толуидин	99-55-8
4-нитротолуен	99-99-0
1-хлор-4-нитробензен	100-00-5
<i>p</i> -нитроанилин	100-01-6
2-диетиламиноетанол	100-37-8
етилбензен	100-41-4
стирен	100-42-5
α -хлортолуен	100-44-7
<i>N</i> -метиланилин	100-61-8
фенилхидразин	100-63-0
4-етилморфолин	100-74-3
2,2'-дихлор-4,4'-метилен дианилин	101-14-4
<i>N, N, N', N'</i> -тетраметил-4,4' метилендианилин	101-61-1
дифенилметан-4,4'-диизоцианат	101-68-8
4,4'-диаминодифенилметан	101-77-9
дифенилетер	101-84-8
фероцен	102-54-5
2,2',2''-нитрилотриетанол	102-71-6
2-дибутиламиноетанол	102-81-8
2-етилхексилакрилат	103-11-7
фенилизоцианат	103-71-9
4-метоксианилин	104-94-9
етилхлорацетат	105-39-5
сек-бутилацетат	105-46-4
ϵ -капролактан - прашина и гасови	105-60-2
3-хептанон	106-35-4
<i>p</i> -ксилен	106-42-3
1,4-дихлорбензен	106-46-7
4-хлоранилин	106-47-8
<i>p</i> -толуидин	106-49-0
<i>p</i> -фенилендиамин	106-50-3
<i>p</i> -бензокинон	106-51-4
октан-3-он	106-68-3
1-хлор-2,3-епоксипропан	106-89-8
1,2-диброметан	106-93-4
Бутан	106-97-8
1,3-бутадиен	106-99-0

акриалалдехид	107-02-8
3-хлорпропен	107-05-1
1,2-дихлоретан	107-06-2
2-хлоретанол	107-07-3
алиламин	107-11-9
акрилонитрил	107-13-1
1,2-диаминоетан	107-15-3
алил алкохол	107-18-6
проп-2-ин-1-ол	107-19-7
хлорацеталдехид	107-20-0
етандиол	107-21-1
метилформиат	107-31-3
2-метил-2,4-пентандиол	107-41-5
ТЕПП (ISO)	107-49-3
дибутилхидрогенфосфат	107-66-4
2-метилпентан	107-83-5
пентан-2-он	107-87-9
1-метокси-2-пропанол	107-98-2
1-нитропропан	108-03-2
винилацетат	108-05-4
4-метилпентан-2-он	108-10-1
4-метилпентан-2-ол	108-11-2
диизопропиламин	108-18-9
диизопропилетер	108-20-3
изопропилацетат	108-21-4
изопропилхлорформиат	108-23-6
анхидрид на оцетна киселина ацетанхидрид	108-24-7
анхидрид на малеинска киселина	108-31-6
<i>m</i> -ксилен	108-38-3
<i>m</i> -толуидин	108-44-1
1,3-дихидроксибензен	108-46-3
2-метокси-1-метилетилацетат	108-65-6
мезитилен	108-67-8
2,6-диметилхептан-4-он	108-83-8
1,3-диметилбутилацетат	108-84-9
метилциклохексан	108-87-2
Толуен	108-88-3
хлорбензен	108-90-7
циклохексиламин	108-91-8
циклохексанол	108-93-0
циклохексанон	108-94-1
фенол	108-95-2
бензентиол	108-98-5
4-метилморфолин	109-02-4
2-изопропоксиетанол	109-59-1
пропилацетат	109-60-4
пентан	109-66-0
1-хлорбутан	109-69-3
1-аминобутан	109-73-9
бутан-1-тиол	109-79-5
2-метоксиетанол	109-86-4
диметоксиметан	109-87-5
диетиламин	109-89-7
етилформиат	109-94-4

тетрахидрофуран	109-99-9
5-метил-2-хексанон	110-12-3
изобутилацетат	110-19-0
2-хептанон	110-43-0
2-метоксиетилацетат	110-49-6
n-хексан	110-54-3
валералдеhid	110-62-3
бутан-1,4-диол	110-63-4
2-етоксиетанол	110-80-5
циклохексан	110-82-7
циклохексен	110-83-8
пиперазин	110-85-0
пиридин	110-86-1
морфолин	110-91-8
2-етоксиетилацетат	111-15-9
глутарал	111-30-8
диетаноламин	111-42-2
дипропилетер	111-43-3
2,2с-дихлордиетил етер	111-44-4
2,2'-оксидиетанол	111-46-6
2-бутоксидиетанол	111-76-2
2-(2-метоксиетокси)етанол	111-77-3
ди-n-бутиламин	111-92-2
бис (2-метоксиетил) етер	111-96-6
2-бутоксидиетилацетат	112-07-2
2-(2-бутоксидиетокси) етанол	112-34-5
пропоксур (ISO)	114-26-1
диметилетер	115-10-6
2-метилбут-3-ен-2-ол	115-18-4
ендосулфан (ISO)	115-29-7
трифенилфосфат	115-86-6
фенсулфотион (ISO)	115-90-2
бис (2-етилхексил) фталат	117-81-7
1,3-дихлор-5,5диметилхидантоин	118-52-5
2,4,6-тринитротолуен	118-96-7
O,O-диетил-O-	119-12-0
3,3'-диметоксибензидин	119-90-4
3,3'-диметилбензидин	119-93-7
6-метокси-m-толуидин	120-71-8
1,2-дихлороксибензен	120-80-9
1,2,4-трихлорбензен	120-82-1
циклопентанон	120-92-3
пиретрин I	121-21-1
пиретрин II	121-29-9
триетиламин	121-44-8
триметилфосфит	121-45-9
N, N-диметиланилин	121-69-7
малатион (ISO)	121-75-5
перхидро-1,3,5-тринитро-1,3,5триазин	121-82-4
фенилтротион (ISO)	122-14-5
дифениламин	122-39-4
2-феноксидиетанол	122-99-6
4-хептанон	123-19-3
1,4-дихидроксибензен	123-31-9

4-хидрокси-4-метилпентан-2-он	123-42-2
3-метилбутан-1-ол	123-51-3
бутиралдехид	123-72-8
(Е)-2-бутенал	123-73-9
n-бутилацетат	123-86-4
1,4-диоксан	123-91-1
изопентилацетат	123-92-2
хексаметилендиамин	124-09-4
Јаглерод диоксид	124-38-9
диметиламин	124-40-3
трибутилфосфат	126-73-8
2-хлор-1,3-бутадиен	126-99-8
тетрахлоретилен	127-18-4
N, N-диметилацетамид	127-19-5
натриум 2,2-дихлорпропионат	127-20-8
2,6-ди-терц-бутил-р-крезол	128-37-0
диалилфталат	131-17-9
каптан (ISO)	133-06-2
1-нафтиламин	134-32-7
мекрилат	137-05-3
тирам	137-26-8
2-метилбутан-1-ол	137-32-6
етилакрилат	140-88-5
n-бутилакрилат	141-32-2
2-аминоетанол	141-43-5
дикротофос (ISO)	141-66-2
етилацетат	141-78-6
4-метил-3-пентен-2-он	141-79-7
хептан	142-82-5
оксална киселина	144-62-7
динитолмид	148-01-6
натриум диетилдитиокарбамат	148-18-5
дисул	149-26-8
мекинол	150-76-5
етиленимин	151-56-4
халотан	151-67-7
калциум цианамид	156-62-7
паратион-метил (ISO)	298-00-0
форат (ISO)	298-02-2
дисулфотон (ISO)	298-04-4
фенхлорфос (ISO)	299-84-3
круфомат (ISO)	299-86-5
налед (ISO)	300-76-5
хидразин	302-01-2
алдрин (ISO)	309-00-2
диурон (ISO)	330-54-1
диазинон (ISO)	333-41-5
флуороксен	406-90-6
цианамид	420-04-2
динитрилоксална киселина	460-19-5
кетен	463-51-4
диметилпропан	463-82-1
N-метил-2,4,6-N-тетранитроанилин	479-45-8
4,4с-карбонимидоил бис	492-80-8

2-пиридиламин	504-29-0
цианогенхлорид	506-77-4
дибензил фталат	523-31-9
1,2,3-триметилбензен	526-73-8
2-хлорацетофенон	532-27-4
DNOC	534-52-1
3-метоксианилин	536-90-3
1,2-дихлоретен	540-59-0
терц-бутилацетат	540-88-5
етилхлорформиат	541-41-3
1,3-дихлорбензен	541-73-1
5-метил-3-хептанон	541-85-5
1,3-дихлорпропен	542-75-6
циклопентадиен	542-92-7
анхидрид на тримелитна киселина - чад	552-30-7
2,3-епокси-1-пропанол	556-52-5
Јаглерод тетрабромид	558-13-4
етион (ISO)	563-12-2
3-метилбутан-2-он	563-80-4
2-нитронафтален	581-89-5
2-метилциклохексанон	583-60-8
пентан-3-ол	584-02-1
2,4-диизоцианатотолуен	584-84-9
изовалералдехид	590-86-3
2-хексанон	591-78-6
бутилхлорформиат	592-34-7
хлорфлуорметан	593-70-4
трихлорметансулфенилхлорид	594-42-3
1,1-дихлор-1-нитроетан	594-72-9
етилдиметиламин	598-56-1
3-метилбутан-2-ол	598-75-4
2-хлорпропионска киселина	598-78-7
1хлор-1-нитропропан	600-25-9
трифениламин	603-34-9
2,6-динитротолуен	606-20-2
3,4-динитротолуен	610-39-9
3-пентилацетат	620-11-1
2-метилбутил ацетат	624-41-9
метилизотианат	624-83-9
1,1-диметилпропилацетат	625-16-1
бензен-1,3-дикарбонитрил	626-17-5
1-метилбутил ацетат	626-38-0
пропилнитрат	627-13-4
пентилацетат	628-63-7
гликолдинитрат	628-96-6
Јаглерод монооксид	630-08-0
фенилфосфин	638-21-1
тетраметилортосиликат	681-84-5
хексафлуорацетон	684-16-2
1,4-дихлорбут-2-ен	764-41-0
N-изопропиланилин	768-52-5
Норфлуран	811-97-2
хексаметилен-1,6-диизоцианат	822-06-0
4,4'-метиленди-о-толуидин	838-88-0

<i>N</i> -метил-2-пиролидон	872-50-4
фонофос (ISO)	944-22-9
ксилиден	1300-73-8
диарсенов пентаоксид	1303-28-2
калциум дихидроксид	1305-62-0
калциум оксид	1305-78-8
диантимонов триоксид	1309-64-4
Натриум хидроксид	1310-73-2
цинков оксид – дим	1314-13-2
фосфорен пентаоксид	1314-56-3
дитанталов пентоксид	1314-61-0
ванадиум пентоксид	1314-62-1
дифосфор пентасулфид	1314-80-3
триманган тетраоксид	1317-35-7
крезол	1319-77-3
пентахлорнафтаген	1321-64-8
трихлорнафтаген	1321-65-9
дивинилбензен	1321-74-0
диарсенов триоксид	1327-53-3
ксилен	1330-20-7
хлорвинилбензен	1331-28-8
хексахлорнафтаген	1335-87-1
тетрахлорнафтаген	1335-88-2
трибутилкалај хлорид	1461-22-9
m-фениленби	1477-55-0
карбофуран (ISO)	1563-66-2
2-метоксипропанол	1589-47-5
изопропилнитрат	1712-64-7
паракватов дихлорид	1910-42-5
атразин (ISO)	1912-24-9
трибутилкалај флуорид	1983-10-4
паракватов диметилсулфат	2074-50-2
O-етил-O	2104-64-5
трибутилкалај метакрилат	2155-70-6
алилпропилдисулфид	2179-59-1
октахлорнафтаген	2234-13-1
2,2'-(оксибис(метилен)) бисоксиран	2238-07-5
2,3,4-трихлорбут-1-ен	2431-50-7
дибутилфенилфосфат	2528-36-1
сулфур хексафлуорид	2551-62-4
((2-хлорфенил)метилен) малононитрил	2698-41-1
сулфурилдифлуорид	2699-79-8
2-(пропилокси)етанол	2807-30-9
Клорпирифос (ISO)	2921-88-2
1,5-нафтагендиизоцианат	3173-72-6
тетраметилсукцинонитрил	3333-52-6
сулфотеп (ISO)	3689-24-5
2-бутилфенилметилкарбамат	3766-81-2
пиридин-2-тиол-1-оксид, натриумов сол	3811-73-2
3-изоцианатометил-3,5,5	4098-71-9
триметилциклохексилизоцианат	
2-бутенал	4170-30-3
трибутилкалај бензоат	4342-36-3
паракват (ISO)	4685-14-7

4,4'-диизоцианатодициклохексилметан	5124-30-1
дисулфур декафлуорид	5714-22-7
пентан-2-ол	6032-29-7
пропан-1,2-диилдинитрат	6423-43-4
монокротофос (ISO)	6923-22-4
Олово	7439-92-1
Манган и неоргански соединенија	7439-96-5
Жива сребро	7439-97-6
Никел	7440-02-0
Ниобиум	7440-03-1
Платина - метал	7440-06-4
Сребро	7440-22-4
Калај	7440-31-5
Калај	7440-31-5
Волфрам	7440-33-7
антимон	7440-36-0
Бариум	7440-39-3
Берилиум	7440-41-7
Кадмиум	7440-43-9
Бакар	7440-50-8
Бакар - дим	7440-50-8
хафниум и неговите соединенија	7440-58-6
Ванадиум	7440-62-2
итриум	7440-65-5
Циркониум	7440-67-7
индиум и негови соединенија	7440-74-6
Кобалт	7440-84-4
сулфур диоксид	7446-09-5
сулфур триоксид	7446-11-9
Јод	7553-56-2
Литиум хидрид	7580-67-8
силикагел	7631-86-9
бор трифлуорид	7637-02-2
хлороводород, безводен	7647-01-0
фосфорна киселина	7664-38-2
Флуороводород	7664-39-3
Амонијак, безводен	7664-41-7
сулфурна киселина	7664-93-9
азотна киселина	7697-37-2
силициумова киселина	7699-41-4
фосфорен трихлорид	7719-12-2
водород пероксид	7722-84-1
тетранатриум пирофосфат	7722-88-5
фосфор - црвена	7723-14-0
бром	7726-95-6
Олово хромат	7758-97-6
амонијев сулфамидат	7773-06-0
калциум сулфат	7778-18-9
Арсенова киселина	7778-39-4
флуор	7782-41-4
селен	7782-49-2
хлор	7782-50-5
германиум тетрахидрид	7782-65-2
водород Азид	7782-79-8

водород сулфид	7783-06-4
дихидрогенселенид	7783-07-5
арзин	7784-42-1
мевинфос (ISO)	7786-34-7
хлортрифлуорид	7790-91-2
фосфин	7803-51-2
антимонов хидрид	7803-52-3
Камфехлор	8001-35-2
пиретрин	8003-34-7
терпентиново масло	8006-64-2
деметонметил	8022-00-2
битумен - пареи и аеросоли од топлински третман	8052-42-4
деметон	8065-48-3
дiazотен оксид	10024-97-2
дисулфур дихлорид	10025-67-9
Фосфор оксихлорид	10025-87-3
Фосфор пентахлорид	10026-13-8
Озон	10028-15-6
бром водород	10035-10-6
хлор диоксид	10049-04-4
азотен моноксид	10102-43-9
Азот диоксид	10102-44-0
бор трибромид	10294-33-4
дифенил - хлорирани	11097-69-1
трихлорбензен	12002-48-1
ванадиум карбид	12070-10-9
трикарбонил	12079-65-1
трикарбонил	12108-13-3
N, N-диметилсулфамоилхлорид	13360-57-1
пентакарбонил железо	13463-40-6
телур	13494-80-9
енфлуран	13838-16-9
сек-бутиламин	13952-84-6
крстобалит	14464-46-1
фербам (ISO)	14484-64-1
талк - без азбестни влакна	14807-96-6
силика	14808-60-7
тридимит	15468-32-3
2,4,4-триметилхексаметилен-1,6диизоцианат	15646-96-5
пиридин-2-тиол-1-оксид, натриумов сол	15922-78-8
5-етилиден-8,9,10-тринорборн-2ен	16219-75-3
1-метилтиоетилиденаминометилкарбамат	16752-77-5
2,2,4-триметилхексаметилен-1,6диизоцианат	16938-22-0
декаборан	17702-41-9
диборан	19287-45-7
пентаборан	19624-22-7
2-(пропилокси)етилацетат	20706-25-6
осмиум тетраоксид	20816-12-0
метрибузин (ISO)	21087-64-9
цезиум хидроксид	21351-79-1
фенамифос (ISO)	22224-92-6
метил жива сребро	22967-92-6
трибутилкалај линолеат	24124-25-2
2-етилхексилхлорформиат	24468-13-1

винилтолуен	25013-15-4
трихлорфенол	25167-82-2
метилциклохексанол	25639-42-3
терфенил	26140-60-3
крезилглицидилетер	26447-14-3
2-октил-2Н-изотиазол-3-он	26530-20-1
натриум азид	26628-22-8
изофлуран	26675-46-7
диизодецилфталат	26761-40-0
изооктан-1-ол	26952-21-6
дихлорпропен	26952-23-8
дихлорметилбензен	29797-40-8
(2-метоксиметилетокси)пропанол	34590-94-8
О-етил-О	35400-43-2
дифенил - хлорирани	53469-21-9
дифенилоксид – хлориран	55720-99-5
силикатно	60676-86-0
диатомејска земја	61790-53-2
Портланд цемент	68475-76-3
брашно -	68525-86-0
диатомејска земја	68855-54-9
2-метоксипропилацетат	70657-70-4
метил-2	74222-97-2
трибутилкалај нафтенат	85409-17-2

884.

Врз основа на член 139-а став 6 Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 84/05, 101/05, 70/06, 153/07, 152/08, 161/08, 81/09 и 156/09), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ
НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА НА
НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ИНВАЛИДНОСТ, ОДНОСНО НЕСПОСОБНОСТ
ЗА РАБОТА

Член 1

Со овој правилник се уредува организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдена инвалидност, односно неспособност за работа (во натамошниот текст: Комисија за ревизија).

Член 2

(1) Комисијата за ревизија, врши ревизија на наод, оценка и мислење за утврдена инвалидност, односно неспособност за работа врз основа на кои се остварува право на пензија, донесени од Комисијата за оценка на работната способност на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

(2) Комисијата за ревизија врши ревизија и на наод, оценка и мислење со кои не е утврдена инвалидност, односно неспособност за работа, донесени од Комисијата за оценка на работната способност, како и на наодите донесени од Комисијата за задолжителен контролен преглед, по случаен избор.

Член 3

(1) Комисијата за ревизија образувана од министерот за труд и социјална политика е составена од 21 член, истакнати медицински стручњаци, од кои 15 члена од следната специјалност: специјалист хирург (три члена), специјалист интернист (три члена), специјалист психијатар (три члена) специјалист по трудова медицина (три члена) и специјалист ортопед (три члена).

(2) Комисијата од став (1) на овој член, работи во состав од седум члена кои се избираат по електронски пат, од кои пет члена треба да се од следната специјалност: специјалист хирург, специјалист интернист, специјалист психијатар, специјалист по трудова медицина и специјалист ортопед.

(3) Комисијата од став (1) на овој член избира три претседатели кои раководат со работата на составот. Изборот се врши на првата седница по образувањето на Комисијата.

(4) Покрај специјалноста на медицинските стручњаци од став (1) на овој член, во работата на Комисијата учествуваат медицински стручњаци и од други специјалности.

Член 4

(1) Комисијата за ревизија од член 3 став (1) од овој правилник се образува за период од една година.

(2) Евиденција за работата на Комисијата од аспект на дадени мислења, подготвување извештаи и водење евиденција за дијагнозите на болести кои влијаат на работната способност на осигуреникот се водат од страна на лекар -аналитичар определен од страна на министерот за труд и социјална политика.

Член 5

(1) Комисијата за оценка на работната способност во рок од два дена по донесувањето на наодот, оцената и мислењето со кои е утврдена инвалидност односно неспособност за работа, заедно со целокупната медицинска и друга документација врз основа на која е донесен наодот, оцената и мислењето ги доставува до Комисијата за ревизија.

(2) Наодот, оцената и мислењето со кои не е утврдена инвалидност односно неспособност за работа донесени од Комисијата за оценка на работната способност заедно со целокупната медицинска и друга документација се доставуваат на увид и мислење на Комисијата за ревизија, по случаен избор, кој го врши составот на Комисијата за ревизија на последната седница во месецот за предметите кои ќе се доставуваат на мислење наредниот месец.

(3) Комисијата за задолжителен контролен преглед по извршениот контролен преглед, наодите и целокупната медицинска и друга документација ги става на увид и мислење на Комисијата за ревизија, по случаен избор, кој го врши составот на Комисијата за ревизија на последната седница во месецот за предметите кои ќе се доставуваат на мислење наредниот месец.

Член 6

(1) Комисијата за ревизија дава мислење врз основа на медицинската и друга документација содржана во предметот што и е доставен што е од влијание за утврдување на инвалидност односно неспособност за работа.

(2) По извршената ревизија, Комисијата за ревизија може да го потврди или да не се согласи со наодот и оценката и мислењето донесени од Комисијата за оценка на работната способност. Доколку Комисијата за ревизија не се согласи, во мислењето задолжително го образложува своето мислење.

(3) Забелешките дадени во мислењето од став (2) на овој член се задолжителни за Комисијата за оценка на работната способност и по истите донесува нов наод, оценка и мислење.

(4) Ако Комисијата за ревизија утврди дека предметот треба да се докомплетира со соодветна медицинска документација донесува мислење во кој ќе ја наведе потребната медицинска документација и рокот за доставување. По комплетирање со потребната медицинска документација Комисијата за оценка на работната способност предметот повторно го доставува на ревизија.

(5) Мислењето на Комисијата за ревизија треба да е јасно, образложено и да ги содржи сите факти кои од медицинско гледиште се од значење за донесување на оценка и мислење.

(6) Мислењето на Комисијата за ревизија се донесува на седницата на која се разгледува предметот што е доставен за ревизија.

(7) При вршењето на ревизијата, Комисијата за ревизија непосредниот лекарски преглед на осигуреникот, може да го изврши во време што таа го определила.

Член 7

(1) Изборот на составот на Комисијата по електронски пат од член 3 став (2) на овој Правилник преку програмата “the hat” се врши од административно технички лица определени од министерот за труд и социјална политика, ден пред одржувањето на седницата и за истиот се води евиденција.

(2) Претседателот на составот на Комисијата од член 3 став (3) на овој правилник се избира по електронски пат преку програмата “the hat” од административно технички лица определени од министерот за труд и социјална политика, ден пред одржувањето на седницата и за истиот се води евиденција. За извршениот избор се известуваат претседателот и членовите на составот на Комисијата за ревизија.

Член 8

(1) Комисијата за ревизија работи во полн состав и донесува мислење со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Комисијата.

(2) Членот на Комисијата за ревизија што не се согласува со мислењето на мнозинството дава издвоено мислење со образложение.

(3) Комисијата за ревизија може да работи и кога се присутни повеќе од половината од нејзините членови и донесува мислење со мнозинство гласови од вкупниот број на членови, во кој случај еден од членовите треба да е од областа соодветна на главната болест наведена во наодот, оцената и мислењето.

(4) Комисијата за ревизија одржува седници два пати во текот на една работна недела.

(5) Претседателот и членот на Комисијата за ревизија учествува најмногу до три седници на Комисијата во текот на еден месец.

Член 9

(1) Комисијата за ревизија мислењето го донесува на денот на седницата кога го разгледува предметот што и е доставен.

(2) Комисијата за ревизија по извршената ревизија во законски утврдениот рок во член 139-а став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, медицинската и друга документација, заедно со својата оценка и мислење ги доставува до Комисијата за оценка на работната способност.

Член 10

Кога Комисијата за оценка на работната способност и Комисијата за задолжителен контролен преглед постапуваат по забелешките дадени во постапка на ревизија и донесуваат нов наод, оценка и мислење, копија од новиот наод, оценка и мислење задолжително го доставуваат до Комисијата за ревизија.

Член 11

Комисијата за ревизија дава мислење на Прилог бр. 1 и бр. 2 кои се составен дел на овој правилник.

Член 12

(1) Административно-техничките работи на Комисијата за ревизија и евиденцијата за извршената ревизија и дадените дадените мислења ги води и координира Министерството за труд и социјална политика.

(2) Административно -техничките работи опфаќаат:прием и распределување на предметите, средување на медицинската документација, подготвување мислење за извршена ревизија, припрема и преглед на предметите и актите за доставување по извршена ревизија, подготвување на списоци и службени преписки.

(3) Евиденцијата за извршената ревизија опфаќа: реден број и број на предмет; датум на доставување на предметот; име и презиме на осигуреникот; матичен број на осигуреникот; мислење дадено во постапка на ревизија; датум на решавање на предметот во постапка на ревизија; поранешна оценка, односно наод, оценка и мислење од Комисијата за оценка на работната способност односно Комисијата за задолжителен контролен преглед.

Член 13

Комисијата за ревизија, за својата работа, најмалку еднаш годишно поднесува извештај до Министерот за труд и социјална политика.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење со кој е утврдена инвалидност, односно неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија “бр.48/08).

Член 153

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-2699/1
6 април 2010 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Џељал Бајрами, с.р.

ПРИЛОГ бр. 1

Комисијата за ревизија
на наод, оценка и мислење за утврдување
на инвалидност, односно неспособност
Комисијата
за работа

(ревизија на наод, оценка и мислење за
утврдување на инвалидност, односно
на неспособност за работа на
за оценка на работната способност)

Во постапка на ревизија

Број _____
на ден _____ год.

Број на предмет

1. Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа, врз основа на разгледување на наодот, оцената и мислењето на Комисијата за оценка на работната способност и врз основа на разгледаната медицинска и друга документација, го дава следното

МИСЛЕЊЕ

Наодот, оценката и мислењето на Комисијата за оценка на работната способност во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија бр. _____ од _____ година

2. Врз основа на медицинската и другата работна документација (и непосредниот преглед на осигуреникот: _____
(име, татково име и презиме)

(место на живеење)

(ЕМБГ)

Комисијата за ревизија утврди:

3. Врз основа на даденото мислење се задолжува Комисијата за оцена на работната способност, при донесување на својот наод, оцена и мислење да постапува според следното:

Членови на Комисијата

Претседател на Комисијата

1. _____
(име и презиме)

(име и презиме)

2. _____
(име и презиме)

3. _____
(име и презиме)

4. _____
(име и презиме)

5. _____
(име и презиме)

6. _____
(име и презиме)

ЗАБЕЛЕШКА

ПРИЛОГ бр. 2

Комисијата за ревизија
на наод, оценка и мислење за утврдување
на инвалидност, односно неспособност
Комисијата
за работа

(ревизија на наод, оценка и мислење за
утврдување на инвалидност, односно
на неспособност за работа на
за задолжителен контролен преглед)

Во постапка на ревизија

Број _____
на ден _____ год.

Број на предмет

1. Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа, врз основа на разгледување на наодот, оцената и мислењето на Комисијата за задолжителен контролен преглед и врз основа на разгледаната медицинска и друга документација, го дава следното

МИСЛЕЊЕ

Наодот, оценката и мислењето на Комисијата за задолжителен контролен преглед бр.

од _____ година _____

_____.

2. Врз основа на медицинската и другата работна документација (и непосредниот преглед на осигуреникот: _____
(име, татково име и презиме)

(место на живеење)

(ЕМБГ)

Комисијата за ревизија утврди:

3. Врз основа на даденото мислење се задолжува Комисијата за задолжителен контролен преглед, при донесување на својот наод, оценка и мислење да постапува според следното:

Членови на Комисијата

Претседател на Комисијата

1. _____
(име и презиме)

(име и презиме)

2. _____
(име и презиме)

3. _____
(име и презиме)

4. _____
(име и презиме)

5. _____
(име и презиме)

6. _____
(име и презиме)

ЗАБЕЛЕШКА

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ****885.**

Врз основа на член 29, став 9 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 и 83/09), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИШТО ТРЕБА ДА СЕ
ИСПОЛНАТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕКОЛОШКА ОЗНАКА
ЗА БОИ И ЛАКОВИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО
ЗАТВОРЕН ПРОСТОР****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат критериумите коишто треба да се исполнат за добивање на еколошка ознака за бои и лакови кои се користат во затворен простор, како и начинот и постапката за нивното утврдување.

Член 2

Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „Бои и лакови кои се користат во затворен простор“ е група на производи кои вклучуваат декоративни бои и лакови кои се користат во затворен простор, лакови за дрво и нивни сродни производи кои ги користат аматери поединци и кои примарно се произведуваат за користење во затворен простор и како такви се пуштаат на пазарот. Групата на производи вклучува и бои и лакови за подови, производи кои се бојадисани од страна на дистрибутерите по барање на аматери или професионални декоратери, системи за бојадисување, декоративни бои во течна форма, или во форма на паста кои претходно може да се прилагодени, обоени или подготвени од производителот, за да ги исполнат барањата на потрошувачите, вклучително и основни бои и основни слоеви на боја на таквите производни системи.

2. „Боја“ е пигментиран прекривен материјал, во течна форма, во форма на паста или во прав, кој кога ќе се примени на супстрат, формира рапав филм кој има заштитни, декоративни или специфични технички карактеристики.

3. „Лак“ е бистар прекривен материјал кој кога ќе се примени на супстрат формира цврст просирен филм кој има заштитни, декоративни или специфични технички карактеристики.

4. „Декоративни бои и лакови“ се бои и лакови кои се применуваат на градби, нивните декорации и внатрешни делови, за декоративни и заштитни цели, се нанесуваат на самото место и имаат заштитна улога.

5. „Лак за дрво“ е прекривна супстанција која создава просирен или полупросирен филм за декорација и заштита на дрвото од временските услови, што овозможува лесно одржување.

6. „Системи за бојадисување“ е метод за подготвување на бои во боја преку мешање на „основа“ со обоени бои.

7. „Барател“ е правно или физичко лице кое поднело барање до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина за добивање на еколошка ознака за бои и лакови кои се користат во затворен простор.

Член 3

Во групата на производи од член 2 точка 1 од овој правилник не се опфатени следните производи:

- антикорозивни покривни слоеви;
- покривни слоеви против замастување;
- производи за заштита на дрво;
- покривни слоеви за конкретни индустриски и професионални употреби, вклучително и индустриски покривни слоеви;
- фасадни покривни слоеви и
- кои било производи кои се примарно изработени за употреба на отворено и како такви се пуштени на пазарот.

Член 4

Критериумите коишто треба да ги исполнуваат боите и лаковите кои се користат во затворен простор, се дадени во Прилогот, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Одредбите на овој правилник имаат за цел да се обезбеди:

- ефикасно користење на производите и минимизација на создавањето на отпадот;
- намалување на ризиците по животната средина и останатите ризици (како на пример тропосферскиот озон) со намалување на емисиите од растворувачите;
- намалување на испуштањата на отровните или останатите супстанции кои ги загадуваат водите.

Критериумите се одредени на начин со кој се промовира означување на боите и лаковите кои се користат во затворен простор, кои имаат мало влијание врз животната средина.

Член 6

Секој критериум содржи специфични барања за проценка и верификација.

За одредени случаи, покрај методите на тестирање утврдени со критериумите од овој правилник може да се употребат и други методи, доколку органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст: надлежен орган) прифати дека тие се еквивалентни на предвидените за секој критериум.

Доколку за верификацијата не се потребни тестови, надлежниот орган треба да ја заснова одлуката на изјави и документација обезбедена од страна на барателот и/или од независни верификации.

Во определени случаи, кога е тоа потребно, надлежниот орган може да бара дополнителна документација и може да изврши независна верификација.

Надлежниот орган ги зема во предвид признатите системи за управување со животната средина како што се EMAS или ISO 14001 при оценувањето на барањето и исполнувањето на критериумите.

Член 7

Барателот кој ги исполнува критериумите за добивање на еколошка ознака за бои и лакови кои се користат во затворен простор на пакувањата на боите и лаковите кои се користат во затворен простор може да стави еколошка ознака, каде во текстуалниот дел на ознаката го става текстот: **БОИ И ЛАКОВИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ЗАТВОРЕН ПРОСТОР**.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3232/3
25 март 2010 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р **Нецати Јакупи**, с.р.

ПРИЛОГ

ЕКОЛОШКИ КРИТЕРИУМИ

Сите критериуми освен критериумот од точка 3 на овој прилог кој се однесува на граничните вредности на испарливите органски соединенија (VOC), треба да се применува на боја или лак во нивното пакување. Во согласност со Директивата 2004/42/EЗ, (во натамошниот текст VOC директива) граничните вредности на испарливите органски соединенија се однесуваат на производ спремен за употреба и така максималната содржина на испарливите органски соединенија треба да се пресмета врз основа на било кој препорачан додаток како обојувач и/или разредувачи. За оваа пресметка се бараат податоци доставени од страна на набавувачите на суровини за содржаните цврсти материји, VOC содржината и густина на производот.

Критериумите од точка 1 и 2 на овој прилог се применуваат само за бели и светли бои (вклучувајќи ги завршните премази, основните премази, подлогите и/или меѓусловите).

Кај системите за боење, критериумите од точка 1 и 2 на овој прилог се однесуваат само за бела основа (која содржи најмногу TiO₂). Во случаи каде што белата основа не може да се постигне условот од најмалку 8 квадратни метри за литар од производот со покривна моќ од 98% според критериумот од точка 7а на овој прилог, критериумите треба да се исполнат после боење на подлогата со стандардна боја RAL 9010.

Критериумите од точка 1 и 2 на овој прилог не се применуваат на транспарентни прекривки.

За состојките кои се наведени во овие еколошки критериуми, кои се однесуваат на супстанции и препарати, ќе се применуваат дефинициите кои се утврдени во Законот за хемикалии усогласени со REACH регулативата 1907/2006.

Точната формулација на производот треба да се достави до надлежниот орган за сите вклучени супстанции кои се користат од страна на барателот. Секоја супстанција, вклучувајќи ги и нечистотиите присутни во концентрации поголеми од 0,01% (m/m) треба да биде наведена во барањето, освен ако пониската концентрација е наведена на друго место во критериумите.

За боите и лаковите кои се двокомпоненти по состав кои имаат реактивни својства, а се наменти за специфична крајна употреба треба:

(а) двете компоненти поединечно да ги исполнуваат еколошките критериуми, со исклучок на критериумот за испарливи органски соединенија;

(б) да се придружени со информација, дека индивидуалните компоненти не смеат да се користат одвоено или во смеша со други производи;

(в) финалниот производ подготвен за употреба, да ги исполни еколошките критериуми, вклучувајќи го и критериумот за испарливи органски соединенија.

1. Бели пигменти

Содржина бели пигменти (бели неоргански пигменти со рефрактивен индекс повисок од 1,8): Боите треба да содржат бели пигменти помалку или еднакво на 36 грама по квадратен метар на сув филм, со 98% непроѕирност. Ова барање не е применливо за лакови и лакови за дрво.

Проценка и верификација: Барателот треба или да обезбеди изјава дека производот не содржи бели пигменти, или да обезбеди документација која ја покажува содржината на белите пигменти и стапката на нанесување, заедно со деталната пресметка кои ќе покажат дека го исполнува овој критериум.

2. Титаниум диоксид

Титаниум диоксид: Емисиите и испуштањата на отпади од производството на било кои пигменти од титаниум диоксид нема да надминуваат:

- емисии на SO_x (изразени како SO₂): 252 mg/m² сув филм (98% непроѕирност),

- отпад од сулфати: 18 gr/m² сув филм (98% непроѕирност),

- отпад од хлориди: 3,7, 6,4 и 11,9 gr/m² сув филм (98% непроѕирност), соодветно за природни прекривки, синтетички прекривки и згури од руди.

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди изјава за некористење, или да обезбеди дополнителна документација во која се наведени односите нивоа на емисии и испуштања на отпади за овие параметри, содржината на титаниум диоксид во производот, стапката на нанесување согласно барањето во критериумот, заедно со деталните пресметки кои ќе покажат дека го исполнуваат овој критериум.

3. Испарливи органски соединенија (VOCs)

Содржината на испарливи органски соединенија не треба да ги надминува граничните вредности дадени во Табела 1:

Табела 1

Класификација на производи (Директива 2004/42/E3)	Гранични вредности за VOC (g/l вклучувајќи и вода)
Внатрешни, мат (сидови/таван) (сјај < 25 во 60°)	15
Внатрешни, сјајни (сидови/таван) (сјај < 25 во 60°)	60
Бои за внатрешни производи од дрво и метали вклучувајќи ја и подлогата	90
Лакови за внатрешни производи и премази вклучувајќи и непроширени премази	75
Минимум внатрешни вградени премази	75
Основна боја	15
Поврзани основни бои	15
1 пакување за извршување на обложување	100
Двојно пакување на прекривки со реактивни својства за крајно специфично обложување кое се користи за подови	100
Обложување со декоративен ефект	90

Во оваа смисла, испарливо органско соединение (VOC) е кое било органско соединение, кое во услови на нормален притисок, има точка на вриење (или почетна точка на вриење) пониска или еднаква на 250 °C и стандарден притисок од 101,3 kPa.

Подкатеориите за бои и лакови од VOC директивата се користат за дефинирање на граничните вредности на VOC. Во Табелата 1 се прикажани само категориите релевантни за внатрешни облоги.

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум. За сите производи барателот треба да ја наведе содржината на VOC.

4. Испарливи ароматски јаглеводороди (VАН)

Испарливите ароматични јаглеводороди (во понтамошниот текст: VАН) не смеат да бидат директно додадени на производот пред или за време на бојењето (каде што е применливо), сепак во состојките кои содржат VАН може да се додадат до такво ограничување што содржината на VАН во крајниот производ нема да ја надмине вредноста од 0,1 % (m/m).

Во оваа смисла VАН е секој јаглеводород кој во услови на стандарден притисок од 101,1 kPa има точка на вриење пониска или еднаква на 250 °C и има барем едно ароматско јадро во неговата развиена структурна формула.

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум и дека не се додадени поинакви VАН во преработените состојки и каде е применливо да обезбеди изјава од набавувачите на состојки за нивната содржина на VАН.

5. Тешки метали

Следните тешки метали или нивни соединенија нема да се користат како состојки во производот или бојата за нијансирање (ако е применливо) (било како супстанција или како дел од некој препарат кој се користи): кадмиум, олово, хром VI, жива, арсен, бариум, (не вклучувајќи ги бариум сулфатите), селен, антимон.

Исто така, кобалт не треба да се додава како состојка, со исклучок на кобалтни соли кои се користат како средство за сушење во алкидни бои, но не смеат да ја наминат вредноста од 0.05 % (m/m) во крајниот производ мерено како метал кобалт. Кобалтот во пигменти исто така е изземен од ова барање.

Состојките може да содржат траги од овие метали до 0.01 % (m/m) доклку трагите произлегуваат од нечистотијата на сировините.

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум, како и изјава од набавувачите на состојки (каде е применливо).

6. Опасни супстанции

а) Производ. Во согласност со Законот за хемикалии и директивата 1999/45/E3, производот не треба да се класифицира како многу отровен, отровен, опасен по животната средина, канцероген, отровен за репродукцијата, штетен, корозивен, мутаген или иритирачки (само кога ова е предизвикано со присуство на состојката означена со R43).

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум, заедно со листата на податоци за безбедност на материјалите од производот кои ги исполнуваат барањата од Законот за хемикалии усогласени со Анекс II од REACH регулативата.

б) Состојки (многу отровни, отровни, канцерогени, мутагени, отровни за репродукцијата): Ниту една супстанција или препарат нема да се користи, доколку за нив има доделено или во времето на барањето им се доделува некоја од следните фрази со кои се прикажува ризикот (или пак е нивна комбинација):

- R 23 (отровни при инхалација)
- R 24 (отровни при допир со кожата)
- R 25 (отровни доколку се проголта)
- R 26 (многу отровни при инхалација)
- R 27 (многу отровни при допир со кожата)
- R 28 (многу отровни доколку се проголта)

- R 33 (може да предизвика сериозни кумулативни ефекти)
- R 39 (може да предизвика сериозни непоправливи ефекти)
- R 40 (ограничен доказ за канцерогени ефект)
- R 42 (може да предизвика чувствителност при инхалација)
- R 45 (може да предизвика рак)
- R 46 (може да предизвика наследни генетски оштетувања)
- R 48 (може да предизвика опасност од сериозно оштетување на здравјето на луѓето при подолга изложеност)
- R 49 (може да предизвика рак при инхалација)
- R 60 (може да ја намали плодноста)
- R 61 (може да предизвика оштетувања на плодот кај бремените жени)
- R 62 (може да предизвика опасност за намалена плодност)
- R 63 (може да предизвика опасност за оштетување на плодот кај бремените жени)
- R 68 (може да предизвика опасност со неповратни ефекти),

како што е наведено во Законот за хемикалии и директивата 67/548/ЕЕЗ или во директивата 1999/45/ЕЗ. Активните состојки користени како презервативи во формулата и на кои им се доделуваат некои од фразите за означување ризик, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 40 или R 48 (или пак нивни комбинации) може сепак да се користат со ограничување од 0,1 % (m/m) од вкупниот состав на бојата.

Алтернативно, може да се земе предвид и глобалниот хармонизиран систем (GHS) на класификација. Во овој случај состојките вклучувајќи ги и оние користени за бојење (ако е применливо) може да се сметат, вклучувајќи ги и оние кои се користат во бојење (ако е применливо), класифицирани како што следува (или комбинации од нив) не треба да се користат:

- Акутна отровност (орални) - I, II, III категорија
- Акутна отровност (дермални) - I, II, III категорија
- Акутна отровност (вдишување) - I, II, III категорија
- Респираторна чувствителност - I категорија
- Мутагени супстанции - I, II категорија
- Канцерогени супстанции - I, II категорија
- Супстанции токсични за репродукција - I, II категорија
- Систематска отровност за специфичен орган (единечна изложеност) - I, II категорија
- Систематска отровност за специфичен орган (повторена изложеност) - I, II категорија,

како што е утврдено во ST/SG/AC.10/30 и повторено во ST/SG/AC.10/34/Add.3 во согласност со Глобалниот хармонизиран систем за класификација и означување на хемикалиите (во понатамошниот текст: GHS).

Активните состојки користени како презервативи во формулата и кога им се доделени било која од следниве категории GHS можат да се користат до лимит од 0,1 % (m/m) од вкупната содржина на боја, и тоа:

- Акутна отровност (орална, дермална, инхалација) - I, II, III (само орални и дермални),
- Систематска отровност за специфичен орган (единечна и/или повторена изложеност) - I, II (или комбинации од нив) и,
- Канцерогени - II, категорија.

Метил етил кетоксим може да се користи во алкидни бои до граница од 0,3% (m/m).

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум, заедно со листата на податоци за безбедност на материјалите од производот кои ги исполнуваат барањата од Законот за хемикалии усогласени со Анекс II од REACH регулативата.

в) Состојки (опасни за животната средина): Состојките не треба да надминуваат 2 % (m/m), вклучувајќи ги и оние кои се користат во бојење (ако е применливо) ако во времето на барањето се исполнети критериумите за класификација на било која од следниве опасности (или комбинации од нив):

- R 50 (многу отровни за водни организми),
- N R50/53 (многу отровни за водни организми, може да предизвика долгорочни негативни ефекти во водната животна средина),
- N R51/53 (отровни за водни организми, може да предизвика долгорочни негативни ефекти во водната животна средина),
- N R52/53 (штетни за водни организми, може да предизвика долгорочни негативни ефекти во водната животна средина),
- R 51 (отровни за водни организми),
- R 52 (штетни за водни организми),
- R 53 (може да предизвика долгорочни штетни ефекти во водната животна средина),

како што се дадени во Директивата 67/548/ЕЕЗ или Директивата 1999/45/ЕЗ.

Алтернативно, може да се земе предвид и глобалниот хармонизиран систем (GHS) на класификација. Во овој случај состојките не треба да надминуваат 2 % (m/m) од масата на производот вклучувајќи ги и оние кои се користат во бојење (ако е применливо), кои се назначени или може да бидат назначени за време на барањето некоја од следниве класификации:

Категории на отровност по водата (и комбинации од нив):

- Акутни I, II, III,
- Хронични I, II, III, IV

како што е утврдено во ST/SG/AC.10/30 и повторено во ST/SG/AC.10/34/Add.3, во согласност со Глобалниот хармонизиран систем за класификација и означување на хемикалиите.

Активните состојки користени како презервативи во формулата и кога им се доделени било која од овие категории на отровност по водата за време на барањето сепак може да се користи до лимит од 4 % (m/m) од вкупната содржина на боја.

Ова барање не важи за амонијак или акил амонијак.

Ова барање нема да влијае врз обврската да се исполнат горе наведените барања.

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум, заедно со листата на податоци за безбедност на материјалите од производот кои ги исполнуваат барањата од Законот за хемикалии усогласени со Анекс II од REACH регулативата.

г) Алкилфенолетоксилати (APEOs): APEOs не треба да се користат во производот пред или за време на боенењето (ако е применливо).

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум.

д) Соединенија на изотиазолинон: Содржината на соединенија на изотиазолинон во производот не треба да ја надминува вредноста од 0,05 % (m/m) пред или после боенењето (ако е применливо). Исто така, содржината на смешата од 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он (ЕС бр. 247-500-7) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (ЕС бр. 220-239-6) (3:1) не треба да надминува 0,00015 % (m/m).

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум, наведувајќи ги количините (доколку се користеле).

ѓ) Перфлуоринатни алкил сулфонати (PFAS): Перфлуоринатна карбоксилна киселина (PFCA), вклучувајќи перфлуороктаноик киселина (PFOA) и сродни супстанции наведени во OECD "ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, сродни состојки и хемикалии кои можат да се деградираат PFCA (како што е ревидирано во 2007 година)" не се дозволени во производот.

Проценка и верификација: Барателот треба да достави изјава за усогласеност со овој критериум.

е) Формалдехиди: Слободни формалдехиди не треба да се додаваат. Додатоци на формалдехид може да се додадат само во количества со кои ќе се обезбеди дека вкупната содржина на слободен формалдехид нема да надмине 0,001 % (m/m).

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум. Дополнително, барателот да треба да обезбеди резултати од набавувачите за тест за суровините користејќи го Vdl – RL 03 тест методот (Насоки за Vdl 03) „концентрацијата на формалдехид во садот одредено преку методот со ацетил - ацетон“, во кој случај измерената концентрација нема да надминува 0,001 % (m/m). Алтернативно, формалдехидот како резултат на додатоци на формалдехид може да се мери на крајниот производ со користење на стандард на основа на течна хроматографија со високи својства.

ж) Халогени органски растворувачи: Без оглед на критериумите 6а, 6б и 6в, само халогенираните соединенија кои за време на барањето се оценети како опасни и не се класифицирани со фразите за опасности (или комбинации од нив): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 и R59 во согласност со Директивите 67/548/ЕЕЗ и 1999/45/ЕЗ, може да се користат во производот пред или за време на боенењето (ако е применливо).

Проценка и верификација: Барателот треба да достави изјава за усогласеност со овој критериум.

з) Фталати: Без оглед на критериумите 6а, 6б и 6в, само фталатите кои за време на барањето биле оценети како опасни и не се класифицирани со фрази (или комбинации од нив): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53, во согласност со Директивата 67/548/ЕЕЗ и нејзините измени и дополнувања, може да се користат во производот пред или на времето на боенењето (ако е применливо).

Дополнително DNOP (di-n-octyl фталат), DINP (diisononyl фталат), DIDP (di-isodecyl фталат) не се дозволени во производот.

Проценка и верификација: Барателот треба да достави изјава за усогласеност со овој критериум.

7. Соодветност за користење

(а) Стапка на нанесување: Белите бои и боите со светли нијанси (вклучувајќи крајни премази, основни премази, подлоги и/или средни слоеви) треба да имаат стапка на нанесување (со моќност на покривање од 98%) од најмалку 8 квадратни метри по литар од производот.

Кај системите за боене, овој критериум се применува само за бела подлога (која содржи најмногу TiO₂). Во случаи кога подлогата не е бела, условот на критериумот од најмалку 8 квадратни метри по литар, со моќност на покривање од 98%, треба да се исполни после боене на подлогата со стандардна бела боја RAL 9010. За сите останати подлоги користени за производство на обоени производи кои содржат помалку TiO₂ кај кои не може да се постигне барањето од критериумот од најмалку 8 квадратни метри по литар од производот со моќност на покривање од 98% - истиот не треба да се применува. За бои кои се дел од систем за боене, барателот мора да го советува крајниот корисник на пакувањето од производот и/или сервисот кој ја затемнува подлогата или нанесува основен премаз, дека треба да користи основна подлога пред примена на потемна нијанса.

Основните премази со специфични својства за блокирање/заптиввање, продирање/врзување и основните премази со специјални атхезиони својства за алуминиум и галванизирани површини треба да имаат стапка на нанесување (со моќност на покривање од 98%) од најмалку 6 квадратни метри по литар од производот.

Дебели декоративни покривни слоеви (бои кои се специјално дизајнирани за да дадат тридимензионален декоративен ефект и поради тоа се карактеризираат со многу дебел слој) алтернативно треба да имаат вредност на распрскување на 1 метар квадратен по килограм производ.

Ова барање не е применливо за лакови, лакови за дрво, покривни слоеви за под, подни бои, основни слоеви или атхезиони основни слоеви или кој било други транспарентни облоги.

Проценка и верификација: Барателот треба да до-стави извештај од тест во кој се користи методот ISO 6504/1 (Бои и лакови - Одредување на прекривната моќ - Дел 1: Метод Кубелка - Мунк за бели и светли бои) или 6504/3 (Дел 3: Одредување на соодносот на контраст (непроѕирност) на светли бои со фиксна стапка на нанесување), или за бои специјално дизајнирани да дадат тридимензионален декоративен ефект и кои се карактеризираат со многу дебел слој - методот NF T 30 073 (или негов еквивалент). За подлоги користени за производство на обоени производи кои не се оценети во согласност со гореспоменатите барања, барателот треба да евидентира за тоа како ќе го советува крајниот корисник да користи основен премаз и/или сива боја (или други релевантни затемнувања) на основната подлога пред аплицирањето на производот.

(б) Отпорност на мокро триење: Сидните бои (според EN 13300) за кои се тврди (или на производот или во маркетинг пораките) дека можат да се измијат или исчистат треба да имаат отпорност на мокро триење, измерено со EN 13300 и EN ISO 11998 од класа 2 или подобра (да не надминува 20 микрони после 200 циклуси).

Поради големиот потенцијален опсег на можни бои за нанесување овој критериум ќе биде ограничен на тестирање на подлогите за боење.

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди извештај од тест спроведен во согласност со EN 13300 со користење на методот EN ISO 11998 (Тест за чистење и отпорност на триење) и евиденција (на пакувањето од производот или преку соодветен маркетиншки материјал) дека крајниот корисник е информиран дека производот не е тестиран на отпорност на мокро триење во случај на тавански бои.

(в) Отпорност на вода: Лаковите, лаковите и боите за под ќе бидат отпорни на вода, како што е тоа одредено со EN ISO 2812-3, така што по 24-часовна изложениост и 16 часа по настанот, нема да се јави промена во сјајот или бојата.

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди извештај за тестот со користење на методот ISO 2812-3 (Бои и лакови - Одредување на отпорноста на течности - Дел 3: Метод со користење на апсорбен-тен медиум).

(г) Атхезија: Подните лакови и бои и подните заштитни лакови, треба да постигнат најмалку ниво 2 во тестот за атхезија EN 2409. Основните пигменти премази треба да постигнат ниво кое не го надминува она во тестот EN 24624 (ISO 4624) каде кохезивната сила на супстратот е помала во однос на атхезионата сила на бојата, во спротивно атхезијата на бојата мора да е поголема и да ја надмине вредноста од 1,5 MPa.

Транспарентните основни премази не се вклучени во ова барање.

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди извештај за тестот со користење на методот EN ISO 2409 или EN 24624 (ISO 4624) како што е применливо.

(д) Абразија: Подните лакови и бои треба да имаат отпорност на триење кое не надминува губиток на тежината од 70 mg, после спроведени 1000 тест циклуси со 1000 грама оптоварување и CS10 тркало според EN ISO 7784-2:2006.

Проценка и верификација: Барателот треба да обезбеди извештај од спроведен тест кој ја покажува усогласеноста со овој критериум користејќи го методот EN ISO 7784-2:2006.

8. Информации за потрошувачот

Следните информации треба да се прикажат на пакувањето или да се приложат во него:

- Употребата, подлогата и условите за користење за кои производот е наменет. Ова треба да вклучи и совети за подготвителна работа и слично, како на пример информации за соодветна подготовка на подлогата, совети за внатрешна употреба (каде што е соодветно), или за температурата,

- Препораки за соодветни алатки за чистење и за соодветно управување со отпад (со цел да се ограничи загадувањето на водата). Овие препораки треба да бидат прилагодени на видот на производот, а областа на примена може да се прикаже со употреба на пиктограми (графички ознаки) ако е соодветно,

- Препораки кои се однесуваат на условите за чување на производот по неговото отворање (со цел да се ограничи создавањето на цврст отпад), вклучувајќи ги и совети за безбедноста, кога е тоа соодветно,

- За лакови за потемнување, за кои критериумот 7а не се применува, се даваат совети во врска со употребата на соодветен основен премаз или основна боја (кога е тоа можн се посочуваа оните со еколошката ознака),

- За дебели декоративни премази, се става текст за информирање дека овие бои се специјално дизајнирани да дадат тридимензионален декоративен ефект,

- Текст со совет дека се постапува одвоено со неискористената боја заради нејзино безбедно отстранување по животната средина и дека таа не треба да се исфрла заедно со отпадот од домаќинството. Совети дека во врска со начинот на отстранувањето и собирањето треба да се побараат од локалната власт,

- Препораки за превземање на превентивните мерки за заштита на лицето што ги користи боите и лаковите. Следниот текст (или еквивалентен текст) треба да се прикаже на пакувањето или да се приложи во него:

“За повеќе информации околу тоа зошто на овој производ му била доделена еколошка ознака можете да ја посетите WEB страната:

<http://www.moepp.gov.mk>”.

Проценка и верификација: При поднесување на барањето, се доставува соодветната изјава за усогласеност со овие критериуми, како и се приложува еден примерок од пакувањето на производот.

9. Информации содржани во еколошката ознака (етикета)

Еколошката ознака треба да го содржи следниот текст:

- Добри својства за внатрешна употреба,
- Ограничени опасни супстанции,
- Мала содржина на растворувач.

Проценка и верификација: Подносителот на барањето треба да достави примерок од пакувањето на производот покажувајќи ја етикетата, заедно со изјава за усогласеност со овој критериум.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

886.

Комисијата за хартии од вредност, врз основа на член 43 од Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2002, 37/2002 и 36/2007), на седницата одржана на ден 06.04.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на обичните акции издадени од Статер банка АД Куманово, дадена од Централна кооперативна банка АД Софија, Република Бугарија, со седиште на ул. „Георги Сава Раковски“ бр. 103, Софија, Република Бугарија.

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова решение да го објави на начин како што е објавена понудата за откуп.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одложува неговото извршување.

5. Решението ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-43 Комисија за хартии од вредност
6 април 2010 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева Кавракова, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

887.

Врз основа на член 115 став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008 и 48/2009) и член 148 став (2) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување на седницата, одржана на 25 март 2010 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБ-ЧУВАРОТ НА ИМОТ

Член 1

Во Правилникот за критериумот за рангирање на суб-чуварот на имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2008), во член 3 став (1) во точката а) зборовите: „АА-“ се заменуваат со зборовите: „А“.

Во точката б) зборовите: „Аа3,“ се заменуваат со зборовите: „А2“.

Во точката в) зборовите: „АА- или аа- или CU2-“ се заменуваат со зборовите: „А“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-615/5
26 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

888.

Врз основа на член 37 став 1 алинеја 5 и член 52 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), а во согласност со член 19 став 2 алинеја 10 и член 20 став 1 алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија (Пречистен текст), Советот за радиодифузија на Република Македонија, по спроведувањето на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-4048/1 од 2.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09) и Заклучокот бр. 02-456/19 од 1.04.2010 година, на Второто продолжение на 3-та седница, одржано на 29.03.2010 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

I. Не се доделуваат дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервиси, на локално ниво, за пренесување преку терестријален предавател (во понатамошниот текст: дозволи), и тоа:

- 1 (една) дозвола, за Куманово, на македонски јазик;

- 1 (една) дозвола, за Штип, на македонски јазик.

II. За оваа одлука писмено да се известат учесниците на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), кои конкурирале за подрачјата наведени во точката I на оваа одлука, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-4048/1 од 2.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09), во рок од 7 (седум) дена од денот на донесувањето на Одлуката.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Образложение

Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 152/06, 06/2010), на 23-та седница одржана на 2.12.2009 година, Советот за радиодифузија донесе Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност бр.07-4048/1 од 2.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09), меѓудругите, и за подрачјето на: Куманово (македонски јазик) и Штип (македонски јазик).

По објавувањето на наведената Одлука и истекот на рокот за доставување на пријавите, до Советот доставени се 2 пријави за подрачјето на Штип и 4 пријави за подрачјето на Куманово. При испитувањето на доставените пријави, Советот се соочи со нејасна правна ситуација и дилема во однос на толкувањето и примената на одделни одредби содржани во Глава III „Заштита на плурализмот, разновидноста и јавноста на работата на радиодифузерите“, во член 13 и член 18 од наведениот Закон за радиодифузната дејност. Имено, пред Советот се поставија дилеми во однос на практичната примена на наведените одредби од Законот за радиодифузната дејност, а особено: 1. дали претставува постоење недозволена медиумска концентрација кога физичко лице кое е единствен основач и управител на правно лице, кое пак е единствен основач на радиодифузер, во ситуација кога истото физичко лице истовремено ја врши и функцијата управител на друштво од областа на печатот кое издава дневен весник што се дистрибуира на подрачјето на кое се емитува радио и/или телевизиска програма и 2. дали претставува постоење недозволена медиумска концентрација кога едно физичко лице истовремено се јавува како управител во радиодифузер и во друштво од областа на печатот кое издава дневен весник што се дистрибуира на подрачјето на кое се емитува радио и/или телевизиска програма.

Со цел да обезбеди доследна примена на одредбите на Законот за радиодифузната дејност, а особено поради фактот што прашањето за регулирање на медиумската концентрација е особено сериозно прашање за кое свои забелешки и укажување постојано дава и Европската комисија, Советот се обрати со барање за мислење бр.03-587/1 од 22.02.2010 година до следниве институции, и тоа: Секретаријатот за законодавство при Владата на РМ, Законодавно правната комисија при Собранието на РМ, Министерството за транспорт и врски на РМ и Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Од Секретаријатот за законодавство при Владата на РМ беше добиен допис бр.03-587/6 од 15.03.2010 година (бр.07-1449/2 од 15.03.2010 година), во кој се наведува дека Секретаријатот не е надлежен за давање мислење во однос на членовите 13 и 18 од Законот за радиодифузната дејност.

Законодавно правната комисија при Собранието на РМ, со допис бр. 03-587/2 од 26.02.2010 година (бр.10-875/2 од 23.02.2010 година) го извести Советот дека Комисијата согласно Одлуката за основање на постојани работни тела („Сл. весник на РМ“ бр. 77/2008), не е надлежна да постапува по предмети на Советот за радиодифузија на РМ, затоа што Советот не е овластен субјект за поднесување барање за автентично толкување на закон.

Комисијата за заштита на конкуренцијата достави допис бр.03-587/3 од 26.02.2010 година (бр.03-122/2 од 26.02.2010 година) со кој го извести Советот дека не е овластена да дава толкување на одредбите од Законот за радиодифузната дејност.

Министерството за транспорт и врски достави допис бр.03-587/4 од 11.03.2010 година (бр.14-2824/2 од 26.02.2010 година) со кој му укажа на Советот дека Владата на Република Македонија, согласно член 175 од Деловникот на Собранието на РМ, е овластена да поднесе барање за автентично толкување на законите. Со оглед на наведеното и фактот што согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2000), Министерство за транспорт и врски е надлежно ресорно министерство за работите од областа на радиодифузијата и радиодифузната инфраструктура и е овластен предлагач за законите од областа на радиодифузијата, па според тоа е и надлежно за поднесување барање за автентично толкување за одредби содржани во Законот за радиодифузната дејност, Советот со барање бр.03-587/5 од 11.03.2010 година се обрати до Министерството за транспорт и врски на РМ, преку Владата на Република Македонија, да побара, односно да добие автентично толкување на одредбите содржани во Глава III, член 13 и член 18 од Законот за радиодифузната дејност од Законодавно правната комисија на Собранието на РМ. До денот на донесувањето на оваа одлука, до Советот не е доставено автентично толкување на член 13 и член 18 од Законот за радиодифузната дејност.

Исто така, Советот за радиодифузија, со допис бр. 03-781/1 од 11.03.2010 година се обрати со барање за мислење и до Државната комисија за спречување на корупцијата, која до денот на донесувањето на оваа одлука до Советот не достави одговор.

Од друга страна, рокот од 60 дена содржан во членот 52 од Законот за радиодифузната дејност, во кој Советот е должен да донесе одлука за доделување дозволи, истече на 23.03.2010 година.

Во дадената состојба, а со цел да се обезбеди доследна и правилна примена на законските одредби и владеење на правото, како најсоодветно и најцелесходно се наметна одлуката да не се пристапи кон доделување на дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), наведени во точката 1 на оваа одлука.

Врз основа на сето погоре наведено, а согласно член 37 став 1 алинеја 5 и член 52 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), и засновано на член 19

став 2 алинеја 10 и член 20 став 1 алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија (Пречистен текст), Советот на Второто продолжение на 3-та седница одржано на 29.03.2010 година, одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Одлуката да се достави до:

- Учесниците на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), кои конкурирале за подрачјата наведени во точката 1 на оваа одлука, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-4048/1 од 2.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09), и

- Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.

Бр. 07 - 84
6 април 2010 година
Скопје

Совет за радиодифузија
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.

Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-4048/1 од 2.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09), кои конкурирале за подрачјата наведени во точката 1 на оваа Одлука, а кои не се задоволни од Одлуката, имаат право во рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето и Одлуката да поднесат тужба до надлежниот суд.

КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИ 889.

Врз основа на член 17 став 2 и член 23 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 14/08 и 64/09), 19.02.2010 година, Комисијата за верификација на фактите донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА КОМИСИЈАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ

Член 1

Комисијата за верификација на фактите ја именува Мукадес Хајдаровска за Генерален секретар на Комисијата за верификација на фактите.

Член 2

Генералниот секретар на Комисијата за верификација на фактите ќе раководи со Секретаријатот на Комисијата за верификација на фактите.

Член 3

Мандатот на Генералниот секретар на Комисијата за верификација на фактите почнува од 19.02.2010 година и согласно член 23 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 14/08 и 64/09) ќе трае 5 години.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-50/1
22 февруари 2010 година
Скопје

Комисија за верификација
на фактите
Претседател,
Шпенди Винца, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

890.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка – („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 159/2008), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2010 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-март 2010 година во однос на просечните цени на мало во 2009 година, изнесува 1,7%.

Директор,
м-р **Благица Новковска, с.р.**



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

